



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

A

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено књиговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XLIII

Датумот на издавањето за 1987 година изнесува 9.600 динара. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

767.

Врз основа на член 116а став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) и член 185 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), заради спроведување на одредбите на Законот за основните на системот на општествено планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85, и на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ

1. Заедничките програми за развој на производството и извозот (во натамошниот текст: заедничките програми) треба да ги содржат особено следните елементи: целта на програмата, учесниците во нејзината реализација; предметот и содржината на програмата; ефектите што треба да се постигнат (девизни, доходовни и др.), начинот на реализација на програмата и задачите на одделни учесници, финансиските средства потребни за нејзината реализација, изворите на средства и начинот на нивното обезбедување, увозот на опрема, сировини и репродукционен материјал, неопходни за реализација на заедничката програма и мерките што би требало да се донесат заради нивната реализација.

2. Заедничките програми со кои се обезбедуваат:

1) репродукционо поврзување на повеќе организации на здружен труд на единствениот југословенски пазар, со кое се обезбедува производство и извоз на стоки и услуги во согласност со производствената и развојната политика, предвидена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година;

2) зголемување на ефикасноста на инвестирањето заради зголемување на акумулативноста;

3) јакнење на извозната ориентираност, особено преку извоз на конвертибилното подрачје и поголем извоз на производи и услуги од повисок степен на обработка;

4) континуиран извоз во периодот од најмалку пет години освен заедничките програми што во текот на една година обезбедуваат нето девизен ефект од најмалку 100 мил. конвертибилни долари во годината во која се реализираат во однос на претходната година;

5) воведување на нови технологии, пред се засновани врз домашна научноистражувачка работа; зголемување на продуктивноста на трудот и економичноста, посебно со намалување на производствените и транспортните трошоци; заштеда на сировини и енергија по единица производ; продуктивно вработување, рационално користење на просторот и заштита на животната и работната средина;

6) учество на сопствени и здружени средства на организациите на здружен труд учеснички во програмата за финансирање на заедничката програма, над оствареното просечно учество на сопствените и здружените средства во финансирањето на инвестициите на ОЗТ од стопанската групација на која и припаѓаат тие организации на здружен труд, а за стопанските гранки во височина на просечното учество на ОЗТ во Југославија, во однос на тригодишен

период што претходи на почетокот на реализацијата на програмата.

3. Со мерките на развојната и кредитно-монетарната и со други мерки на економската политика, особено ќе се поттикнуваат заедничките програми со кои, врз основа на значително поголем извоз на стоки и услуги од увозот на стоки и услуги ќе се обезбедува зголемен нето девизен ефект во однос на остварениот просечен износ на нето девизниот ефект за тригодишен период кој му претходи на почетокот на реализацијата на програмата од најмалку 50 мил. САД долари во конвертибилни девизи просечно годишно, за време на кое се донесува програмата а според динамиката утврдена во програмата.

Под нето девизен ефект, во смисла на оваа одлука, се подразбира разликата меѓу платената вредност на увозот и наплатената вредност на извозот во конвертибилна валута.

4. Покрај заедничките програми од точка 3 на оваа одлука, ќе се поттикнуваат и заедничките програми со кои се обезбедуваат:

1) поголем обем на извозот на стоки и услуги на конвертибилниот пазар од остварениот увоз на стоки и услуги, за време на кое програмата се однесува, по просечна годишна стапка на растеж од најмалку 10% а нето девизниот ефект да се зголемува во однос на просекот за тригодишен период кој му претходи на почетокот на реализацијата на програмата;

2) помал извоз на стоки и услуги од увозот на стоки и услуги, со тоа што во периодот на кој се однесува програмата, да го намалуваат негативниот нето девизен ефект по просечна годишна стапка од најмалку 10% во однос на просекот за тригодишниот период што му претходи на почетокот на реализацијата на програмата.

5. Заедничките програми што се однесуваат на инвестиционите работи во странство ќе се поттикнуваат ако со нив се обезбедува до завршувањето на договорените работи да се оствари најмалку 50 мил. конвертибилни долари нето девизен прилив по еден договор, во смисла на член 51 од Законот за изведување на инвестиционите работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85). При тоа, заедничката програма треба да се реализира до рокот предвиден со договорот за тие работи.

6. За заедничките програми треба да постојат договори, преддоговори или прелиминарни договори за односниот извоз склучени со странски лица освен за заедничките програми од областа на туризмот и земјоделството за кои организациите на здружен труд даваат писмена изјава за нето девизниот ефект што треба да го остварат.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поблиските елементи што треба да ги содржат заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/86).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 296
6 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

768.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕКАДИ НА ОТПОРНОСТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат декадите на отпорноста.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.E.-9.-1.

Член 2

Под декада на отпорноста, во смисла на овој правилник, се подразбира склопот од повеќе отпорници кои поединечно или во комбинација обезбедуваат определена вредност на отпорноста меѓу мерните приклучоци.

Декадите на отпорноста можат да имаат повеќе декадни единици врзани во серија кои допуштаат избор на вредноста на отпорноста во определени чекори, при што секој чекор му одговара на зголемувањето на определена вредност на отпорноста (на пример: 0,1 ом или 1 ом или 10 ома и сл.).

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) номинална вредност на електричната отпорност е вредноста на електричната отпорност назначена со избраната комбинација на декадата на отпорноста;

2) стварна вредност на електричната отпорност е вредноста на електричната отпорност добиена по определени услови на испитување и во определено време. За декадите на отпорноста со склоп за избор на вредноста кој има нулева положба, стварната вредност за дадената положба е вредноста добиена за таа положба намалена за стварната почетна отпорност;

3) заверена вредност на електричната отпорност е вредноста на електричната отпорност назначена во уверението за исправноста на декадата на отпорноста;

4) договорна вредност е вредноста на електричната отпорност на која се сведуваат грешките на декадата на отпорноста за да се определи нивната точност. Договорната вредност ѝ одговара на избраната вредност на декадата на отпорноста;

5) почетна отпорност е вредноста на отпорноста меѓу мерните приклучоци на декадата на отпорноста која има склоп за избор на вредноста на нулева положба;

6) стварна почетна отпорност е вредноста на почетната отпорност добиена под определени услови на испитување и во определено време;

7) температура на заверката (t_1) е вредноста на температурата назначена во уверението за исправноста на декадата на отпорноста што ѝ одговара на референтната вредност;

8) референтни услови се услови под кои се испитува декадата на отпорноста и при кои таа мора да ги исполни условите во поглед на основната грешка, пропишани со овој правилник; референтните услови можат да бидат фиксна вредност или опсег на вредноста;

9) референтна вредност е вредноста на некоја влијателна големина за која декадата на отпорноста ги исполнува условите во поглед на основната грешка пропишани со член 10 на овој правилник;

10) референтен опсег е опсегот на вредноста на некоја влијателна големина внатре во кој декадата на отпорноста ги исполнува условите во поглед на основната грешка пропишани со член 10 на овој правилник;

11) номинален опсег на употребата е опсегот на вредностите што секоја влијателна големина може да ги земе без предизвикување варијации што ги преминуваат граничните вредности пропишани со овој правилник;

12) релативна процентуална грешка е количникот помеѓу разликата на стварната вредност и договорната

вредност, од една страна, и договорната вредност, од друга страна, помножен со 100;

13) основна грешка е грешката определна под референтни услови;

14) варијација е разликата помеѓу стварните вредности, определена кога влијателната големина зема sukcesивно две определени вредности, а сите други влијателни големина остануваат внатре во нивните референтни услови. Варијацијата се изразува во проценти од договорната вредност;

15) точноста на декадите на отпорноста е определена со границите на основната грешка и со границите на варијациите поради влијателните големина;

16) класа на точноста е класата на сите декади на отпорност, чија точност може да биде означена со ист број, ако тие ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник;

17) ознака на класата на точноста е бројот што ја означува класата на точноста.

Член 4

Декадата на отпорноста мора да биде конструирана така што да издржи температура на складирање од -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и, по враќањето на референтните услови, да ги исполнува метролошките услови пропишани со овој правилник.

Член 5

Декадата на отпорноста мора да биде сместена во куќиште, кое ја штити од механички и други влијанија на околината.

Член 6

Декадата на отпорноста мора да биде конструирана така што во текот на употребата да оневозможи надворешни дејствија со кои може ненамерно да се влијае врз метролошките особини на декадата на отпорноста.

Со конструкцијата на декадата на отпорноста мора да биде предвидено место за ставање жигови односно налепници.

Член 7

Декадите на отпорноста се распоредуваат во следните класи на точност: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5.

Декадата на отпорноста може да има декадни единици со различни класи на точност, но тоа мора да биде назначено.

Член 8

Референтните услови во однос на секоја влијателна големина се прикажани во следната табела:

Влијателна големина	Референтна вредност	Референтен опсег
1	2	3
Температура на околината (атмосферата, маслената бања итн.) $^{\circ}\text{C}$	t_1	$t_1 \pm 1/10$ номинален опсег на употребата но не помалку од $0,1^{\circ}\text{C}$
Релативна влажност	50%	$(60 \pm 15)\%$
Мокност на дисипацијата [W]	Се определува за секој тип посебно	-

Член 9

Декадите на отпорноста мораат да бидат заверени на една од следните температури на заверката: 20°C , 23°C или 25°C , ако декадата на отпорноста не е предвидена за употреба на некоја определена температура, во термостатрано куќиште и сл.

Член 10

Вредноста на основната грешка на декадата на отпорноста мора да биде во границите на класата на точноста во периодот меѓу две заверки.

Допуштената разлика меѓу реалната вредност и номиналната вредност на декадата на отпорноста при првиот преглед, $R_s - R_n$ [%] и границите на основната грешка се дадени во следната табела:

Ознака на класата	Допуштена разлика во проценти, $R_s - R_n$	Граници на основната грешка во проценти
1	2	3
0,0005		$\pm 0,0005$
0,001		$\pm 0,001$
0,002	$\pm 0,01$	$\pm 0,002$
0,005		$\pm 0,005$
0,1		$\pm 0,01$
0,02	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$
0,05	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$
0,1	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$
0,2	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
0,5	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
1	± 1	± 1
2	± 2	± 2
5	± 5	± 5

Член 11

Реалната вредност на отпорноста на декадата на отпорноста се определува за секој отпорник, поединечно или во комбинација, како вредност која е директно достапна на мерните приклучоци или на друг начин на спојување.

Член 12

За декадите на отпорноста со склоп за избор на вредноста кој има нулева положба, мора да се наведе номиналната вредност на почетната отпорност со толеранција ако таа е поголема од 50% од вредноста што ѝ одговара на ознаката на класата на најмалиот чекор на отпорноста.

Член 13

Варијациите се определуваат за секоја влијателна големина, така што во текот на секое испитување, сите други влијателни големини се одржуваат под нивните референтни услови.

Степенот на варијацијата се проценува така што влијателната големина варира помеѓу референтната вредност и која и да е вредност внатре во границите на работниот опсег на употребата.

Варијациите изразени во проценти од договорната вредност мораат да бидат внатре во вредноста која ѝ одговара на ознаката на класата.

Границите на опсегот во кои можат да се наоѓаат одделни влијателни големини при употребата на декадата на отпорноста се дадени во следната табела:

Влијателна големина	Номинален опсег на употребата за класите на точност				
	0,0005	0,001	0,002	0,005...0,02	0,05...5
	1	2			
Температура на околината °C	$t_1 \pm 0,5$	$t_1 \pm 1$	$t_1 \pm 2$	$t \pm 5$	$t_1 \pm 10$
Релативна влажност	од 25% до 75%				
Моќност на дисипацијата [W]	се определува за секој тип посебно				

Член 14

Вредноста на отпорноста на изолацијата мерена со едностранна струја со напон од најмалку 500 V до најмногу со испитен напон што го дефинира производителот, помеѓу кои и да било две точки што не се предвидени за меѓусебно спојување, мора да биде:

- 1) поголема од 100 мегаоми за класите 0,01...5;

2) милионпати поголема од најголемата достапна вредност на декадата на отпорноста, но не помала од 100 мегаоми за сите други класи.

Член 15

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 16

На капакот или куќиштето на декадата на отпорноста мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот,
- 2) серискиот број;
- 3) ознаката на номиналните вредности на отпорноста на чекорите на декадните единици или ознаката на множителот на декадните единици;
- 4) ознаката на класата на точноста или ознаките на класите на точноста на секоја единична декада ако единичните декади имаат различни класи на точноста;
- 5) номиналната вредност на почетната отпорност;
- 6) номиналната и максималната струја (или напон).

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-1657

20 јули 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с.р.

769.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ-БЕТА ЕМИТЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификација на еталони на единица активност на радиоактивни извори-бета емитери.

Одредбите од овој правилник се однесуваат на радиоактивни извори на чисти бета и бета-гама емитери.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон на единица активност на радиоактивни извори - бета емитери се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони и тоа на:

- 1) радиоактивни извори - бета емитери чија активност е определена со вкупна мерна несигурност која не е поголема од $\pm 10\%$, при веројатност од 99%;
- 2) пропорционални бројачи во 2 л геометрија чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 10\%$, при веројатност од 99%;
- 3) течни и пластични сцинтилациони бројачи чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 10\%$ при веројатност од 99%;
- 4) 4 л гама јонизациони комори за бета-гама емитери чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 10\%$.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери кој носи назив:

„Југословенски (примарен) еталон на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери.“

Член 4

Секундарните еталони на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони и тоа на:

1) пропорционални бројачи чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 15\%$, при веројатност од 99%;

2) течни и пластични сцинтилациони бројачи чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 15\%$, при веројатност од 99%;

3) Гајгер-Милерови бројачи чија вкупна мерна несигурност не е поголема од $\pm 15\%$, при веројатност од 99%, и

4) радиоактивни извори – бета емитери чија активност е определена со вкупна мерна несигурност која не е поголема од $\pm 15\%$, при веројатност од 99%.

Член 5

Секундарниот еталон на единица активност на радиоактивни извори – бета – емитери е даден на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери, кој носи назив: „Секундарен еталон на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери.“

Член 6

Работните еталони на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата и тоа на:

- 1) јонизациони комори;
- 2) пропорционални бројачи;
- 3) Гајгер-Милерови бројачи;
- 4) течни и пластични сцинтилациони бројачи и
- 5) радиоактивни извори – бета емитери чии граници на вкупните релативни грешки се помали од $\pm 35\%$.

Член 7

Работниот еталон на единица активност е даден на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица активност на радиоактивни извори-бета емитери кој носи назив: „Работен еталон на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери.“

Член 8

Класификацијата на еталоните на единица активност на радиоактивни извори – бета емитери се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-354
4 мај 1987 година
Белград

Директор,
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милаш Межек, с.р.

770.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ – КОНТРОЛНИ МЕРНИ ЛИНИЈАРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – контролни мерни линијари со номинална должина од 1000 mm, со вредност на поделокот од 1 mm и со точност на поделбата од 0,1 mm/m (во натамошниот текст: мерни линијари).

Метролошките услови од одредбата на став 1 од овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-1/2.

Член 2

Под контролен линијар, во смисла на овој правилник, се подразбира мерило за должина со црти, со правоаголен или трапезен напречен пресек, изработено од нерфосувачки челик, со граница на дозволента грешка од $\pm 0,1$ mm/m.

Член 3

Контролниот линијар се користи како работен еталон при преглед на мерила за должина со црти и со гранични рамнини, чијашто најголема дозволена грешка по апсолутна вредност е поголема од 0,3 mm/m.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) мерило за должина со црти е мерило за должина со поделба во вид на црти, кај кое вредноста на должината на одделен интервал на поделбата или на мерилото во целост е определена како најкратко меѓусебно растојание на оските на соодветните црти на поделбата;

2) мерило за должина со гранични рамнини е мерило за должина кај кое вредноста на должината е определена како должина на нормалата меѓу тие две гранични рамнини;

3) номинална должина на контролниот линијар е вредноста на должината на поделбата која на него е назначена или која му се припишува;

4) вкупна должина на поделбата на контролниот линијар е збирот на вредностите на неговата номинална должина и должината на додатните делови на поделбата;

5) вкупна должина на контролниот линијар е вредноста на неговата должина од почетниот до завршниот крај на мерилото;

6) грешка на контролниот линијар е отстапувањето на фактичката вредност на должината на поделбата на контролниот линијар од соодветната права, односно споредбена вредност.

Член 5

Границите на дозволената грешка на поделбата на контролниот линијар (R), изразени во микрометри, се дадени со образецот $R = \pm (50 + 0,05 \cdot L)$, каде што L, изразено во милиметри, ја означува вредноста на должината на посматраниот интервал на поделбата на контролниот линијар.

Член 6

Вредностите на границите на дозволената грешка R, за одделни вредности на должината на интервалот L, се наведени во следната табела:

Должина L, во mm	Грешка $\pm R$, во μm
100	55
200	60

Должина L, во mm	Грешка $\pm R$, во μm
300	65
400	70
500	75
600	80
700	85
800	90
900	95
1000	100

Член 7

Референтната температура, за која се дадени границите на дозволената грешка, изнесува 20°C.

Член 8

Номиналната должина на контролниот линијар мора да биде 1000 mm, а вкупната должина околу 1030 mm.

Член 9

Контролниот линијар мора да ги има следните составни делови:

- 1) основен дел на контролниот линијар;
- 2) уред за прецизно отчитување.

Член 10

Основниот дел на контролниот линијар мора да биде изработен во форма на стап, и тоа:

- 1) со правоаголен напречен пресек, со најмали димензии од 20 mm · 10 mm, со тоа што поделбата мора да биде дадена на горната, пошироката страна на стапот;
- 2) со трапезен напречен пресек, широк околу 50 mm и висок околу 11 mm, со тоа што поделбата мора да биде дадена на закосената страна на стапот.

Стапот мора да има водилки за задвижување на уредот за прецизно отчитување по должината на линијарот.

Основниот дел на контролниот линијар мора да биде изработен од:

- 1) челик со 50% никел;
- 2) австенитен нерѓосувачки челик;
- 3) нерѓосувачки челик со 13% хром.

Член 11

Уредот за прецизно отчитување на вредноста на мерената должина се состои од:

- 1) лизгач, за кој е прицврстена прозирна плочка со помошна поделба;
- 2) лула за отчитување.

Лизгачот мора да се задвижува рамномерно и правилниски по должината на целиот контролен линијар. Лулата за отчитување може да биде прицврстена за лизгачот или одвоена од лизгачот.

Плочката со помошна поделба мора да има соодветни и непроменливи димензии.

Член 12

Контролниот линијар може да има и други составни делови, и тоа:

- 1) уред за регулирање;
- 2) уред со граничници;
- 3) термометар.

Член 13

Уредот за регулирање овозможува вертикално, напречно и надолжно поместување на испитуваното мерило.

Уредот со граничници служи за преглед на мерила со гранични рамнини и се состои од два граничника со референтни црти, од кои едниот е фиксен, а другиот поместлив. Во составот на еден од граничните може да се наоѓа регулатор на мерната сила.

Термометарот служи за мерење на вредноста на температурата на контролниот линијар при мерењето.

Член 14

Контролниот линијар мора да има поделба изразена во милиметри. Додатните делови на поделбата од по 10 mm пред ознаката нула и зад ознаката 1000 mm можат да имаат милиметарска поделба.

Член 15

Сите црти на поделбата мораат да имаат иста широчина, по целата своја должина и по целата должина на поделбата. Широчината на цртите на поделбата мора да биде во граници од 0,03 mm до 0,08 mm.

Член 16

Должината на цртата на поделбата мора да ѝ одговара на вредноста на соодветен поделок.

Најмалата должина на цртите мора да изнесува:

- 1) за цртите што претставуваат милиметри - 3 mm;
- 2) за цртите што претставуваат половина сантиметар - 5 mm;
- 3) за цртите што претставуваат сантиметри - 8 mm.

Член 17

Со броеви се означуваат само цртите што означуваат сантиметри и тоа во растечка редица.

Височината на броевите и на буквените ознаки не смее да биде помала од 3 mm.

Член 18

Помошната поделба на плочката од член 11 на овој правилник може да има:

- 1) должина 9 mm, изделена на 10 делови, така што да претставува нониус кој овозможува отчитување, со точност од околу 0,1 mm;
- 2) должина 1 mm, изделена на 10 делови, така што да овозможува непосредно отчитување, со точност од околу 0,1 mm.

Член 19

Цртите на помошната поделба можат да бидат со помала широчина од цртите на основната поделба и мораат да бидат запишани на страната на плочката од која таа поделба се посматра.

Член 20

Лулата за отчитување не смее да има зголемување помало од:

- 1) трипати, ако помошната поделба е во вид на нониус;
- 2) петпати, ако помошната поделба е со вредност на поделокот од 0,1 mm.

Член 21

Контролниот линијар мора да биде сместен во соодветна транспортна кутија со рачка за носење.

Кутијата мора да биде изработена и однатре обложена така што контролниот линијар сигурно да го штити од удари и од атмосферски влијанија.

Член 22

Натписите и ознаките на контролниот линијар мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Член 23

Натписите и ознаките на контролниот линијар мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или да се симнат.

Член 24

На контролниот линијар мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;

- 2) серискиот број и годината на производство;
 3) ознаката на референтната температура 20°C;
 4) податокот за намената (на пр. „Работен еталон за должина“);
 5) службената ознака на типот на контролниот линијар, ако е извршено испитување на типот.

Член 25

На контролниот линијар мораат да бидат напишани и ознаки на земјата на производителот, употребениот материјал и сл., како и каталожки и други броеви.

Член 26

Контролните линијари кои се во употреба, а кои во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-2071/12
 25 август 1987 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за мери
 и скапоцени метали,
 м-р Милан Межек, с.р.

771.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АРМАТУРИ
ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за арматури за вода за пиење што го има следниот назив и ознака:

Арматури за вода за пиење. Протечни арматури. Технични услови и испитувања ————— JUS M.C5. 702

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на арматури за вода за пиење што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Водоводна арматура. Рамни пропустни вентили. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 260

2) Водоводна арматура. Рамни пропустни вентили со огранок за празнење. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 261

3) Водоводна арматура. Рамни пропустни вентили со косо вретено. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 270

4) Водоводна арматура. Рамни пропустни вентили со косо вретено, со огра-

нок за празнење. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 271

5) Водоводна арматура. Аголни пропустни вентили. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 281

6) Водоводна арматура. Аголни вентили за регулирање на протекот. Главни надворешни мери, приклучни мери ————— JUS M.C5. 282
 донесени со Решението за југословенските стандарди за водоводни и санитарни арматури („Службен лист на СФРЈ“, број 31/66)

7) Водоводна арматура. Рамен пропустен вентил за всидување, со капа. Главни надворешни мери, приклучни мери — JUS M.C5. 262
 донесен со Решението за југословенските стандарди за санитарна и водоводна арматура („Службен лист на СФРЈ“, број 27/67).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на југословенскиот стандард JUS M.C5. 011 што се однесуваат на водоводната арматура, донесен со Решението за југословенските стандарди за водоводни и санитарни арматури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на дванаесет месеци од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/14
 16 јануари 1987 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за
 стандардизација,
 Вукашин Драгоевиќ, с.р.

772.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ
ХЕМИКАЛИИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикали кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Чисти хемикали. Бакар (I)-цијанид. Технички услови ————— JUS H.G2.073

2) Чисти хемикали. Бакар (I)-цијанид. Определување на содржината на бакарот. Волуметриски метод ————— JUS H.G8.307

3) Чисти хемикали. Бакар (I)-цијанид. Определување на содржината на хлоридот. Турбидиметриски метод ————— JUS H.G8.308

4) Чисти хемикали. Бакар (I)-цијанид. Определување на содржината на оловото и железото. Метод на атомска апсорпција ————— JUS H.G8.309

5) Чисти хемикали. Бакар (I)-цијанид. Определување на содржината на материјали нерастворливи во раствор на калиум-цијанид. Гравиметриски метод — JUS H.G8.310

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/161
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

773.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пестициди кој ги има следниот назив и ознака:

Пестициди. Цинеб, технички.
Технички услови ————— JUS H.P1.048

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пестициди што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/162
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

774.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВА- ЊЕ СО БРОЕВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за означување со броеви што го има следниот назив и ознака:

Означување со броеви. Термини и дефиниции ————— JUS A.D0.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на техниката на нумерација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/163
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

775.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЗБЕСТНО- ЦЕМЕНТНИ ЦЕВОВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за азбестно-цементни цевоводи кој го има следниот назив и ознака:

Пресметување брзината на текот и протекот во азбестно-цементни цевоводи JUS U.C5.100

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/164
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

776.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Општи технички услови за обликување и изработка на волуметриски стаклени садови ————— **JUS B.E4.350**

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Лабораториски термометри полнети со течност. Општи технички услови за конструкција, изработка и употреба ————— **JUS B.E4.351**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Принципи за конструкција и баждачење на волуметриски стаклени садови ————— **JUS B.E4.350**

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Принципи за конструкција и баждачење на стаклени лабораториски термометри со течност ————— **JUS B.E4.351**
донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/165
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

777.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за огноотпорен материјал кој го има следниот назив и ознака:

Огноотпорен материјал. Методи за испитување на хемискиот состав. Испитување на магнетитхромитни, хроммагнетитни и хромитни производи — — — —

JUS B.D8.230**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Методи за испитување на огноотпорен материјал. Хемиски испитувања на хроммагнетитни и хромитни производи и хромити ————— **JUS B.D8.230**
донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/59).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/166
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

778.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВАРОВНИК ЗА УПОТРЕБА ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ШЕКЕР****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за варовник за употреба во индустријата на шеќер кој го има следниот назив и ознака:

Варовник за употреба во индустријата на шеќер Класификација и технички услови ————— **JUS B.B6.013**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на варовник за употреба во индустријата на шеќер од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/167
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

779.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за акумулатори што го има следниот назив и ознака:

Никел-кадмиум акумулатори. Херметички цилиндрични акумулатори. Техничко барање, методи за испитување и мери ————— **JUS N.J5.030**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на акумулатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Никел-кадмиум акумулатори. Херметички цилиндрични акумулатори. Општи барања, методи за испитување и мери ————— **JUS N.J5.030**
дonesен со Правилникот за југословенските стандарди за акумулатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/168
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХИДРАУЛИКА И ПНЕВМАТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за хидраулика и пневматика што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Хидраулика и пневматика. Номинални притисоци. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.021**
- 2) Хидраулика. Номинални пречници. Ред на вредноста — — — — — **JUS L.N1.022**
- 3) Хидраулика и пневматика. Номинални пречници. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.023**
- 4) Хидраулика и пневматика. Номинални зафатнини. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.024**
- 5) Хидраулика и пневматика. Номинални броеви на обрти. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.025**
- 6) Хидраулика и пневматика. Номинални обртни моменти. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.026**
- 7) Хидраулика и пневматика. Номинални проточни отвори. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.028**
- 8) Хидраулика. Геометриски работни зафатнини. Ред на вредноста — — — — — **JUS L.N1.029**
- 9) Хидраулика и пневматика. Надворешни пречници. Цевки и внатрешни пречници на цревата. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.030**
- 10) Пневматика. Номинални протоци на воздухот. Ред на вредноста — — — **JUS L.N1.031**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/169
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

781.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обоени метали, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на хемискиот состав на антимон и на легурите од антимон. Определување содржината на бакар во антимонот и во легурите на антимонот. Метод на атомска апсорпција на спектрофотометријата — — — — — **JUS C.A1.207**
- 2) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Определување содржината на бакар во легурите од цинк. Електролитички метод — — — — — **JUS C.A1.355**
- 3) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Определување содржината на алуминиум во легурите од цинк. Волуметриски метод — — — — — **JUS C.A1.356**
- 4) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Определување содржината на железото. Спектрофотометриски метод — — — — — **JUS C.A1.358**

- 5) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Определување содржината на калајот. Спектрофотометриски метод — — — — — **JUS C.A1.365**
- 6) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот во прав. Комплексо-метриско определување на содржината на вкупниот цинк — — — — — **JUS C.A1.381**
- 7) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Определување содржината на железото во цинкот. Фотометриски метод — — — — — **JUS C.A1.384**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на обоените метали од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на хемискиот состав на легурите од цинк и на цинк. Електролитско определување на бакарот во легурите од цинк — — — — — **JUS C.A1.355**
- 2) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Волуметриско определување на алуминиумот во легурите од цинк — — — — — **JUS C.A1.356**
- 3) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и на легурите од цинк. Фотометриско определување на железото — — — — — **JUS C.A1.358**
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методот за испитување на хемискиот состав на цинк и на легурите од цинк („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/69).
- 4) Комплексометриско определување на вкупниот цинк — — — — — **JUS C.A1.381**
- 5) Фотометриско определување на железото — — — — — **JUS C.A1.384**
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методот за испитување на хемискиот состав на цинк-прав („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/170
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

782.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
ГЕОМЕХАНИКА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за геомеханика кој го има следниот назив и ознака:

Геомеханика. Речник — — — — — **JUS U.B0.010**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/171
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

783.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Садови за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи како мерила. Основи на класификацијата и опремата — — — — — **JUS L.C5.040**
- 2) Мерна лента со додатоци за мерење на нивото и садовите за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи **JUS L.C5.050**
- 3) Мерни летви за мерење нивото во садовите за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи — — — — — **JUS L.C5.051**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на складирање и транспорт на нафта и нафтени производи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/172
2 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

784.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА, КАРТОН И ЦЕЛУЛОЗА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за хартија, картон и целулоза, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Испитување на хартија и картон. Определување на пепел — — — — — | JUS H. N8.125 |
| 2) Испитување на хартија и картон. Определување коефициентот на пропусливоста на водената пара — — — — — | JUS H. N8.127 |
| 3) Целулоза. Определување на пепел — — — — — | JUS H. N8.136 |
| 4) Испитување на хартија и картон. Определување на својството при затегане. Метод со константна брзина со применето оптоварување — — — — — | JUS H. N8.214 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Целулоза. Определување содржината на пепел — — — — — | JUS H. N8.136 |
| 2) Определување на отпорноста спрема кинење и издолжување при кинење — — — — — | JUS H. N8.214 |
| 3) Испитување на хартија и хартиени производи. Определување на пепелот во хартија — — — — — | JUS H. N8.125 |
| 4) Испитување на хартија и картон. Гравиметриско определување на пропусливоста на водена пара — — — — — | JUS H. N8.127 |
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската преработка на дрво („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/66).
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хартија и метод на испитување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/67).
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хартија и картон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/70).
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хартија и картон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/173
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

785.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕКАРСКИ КВАСЕЦ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пекарски квасец што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Методи за испитување на производите на индустријата на ферментација. Земале на мостри од пекарски квасец — — — — — | JUS E. M8.020 |
| 2) Методи за испитување на производите на индустријата на ферментација. Органолептички испитувања на пекарскиот квасец — — — — — | JUS E. M8.021 |
| 3) Методи за испитување на производите на индустријата на ферментација. Определување на содржината на водата во пекарскиот квасец — — — — — | JUS E. M8.022 |
| 4) Методи за испитување на производите на индустријата на ферментација. Определување на активностите на пекарскиот квасец. — — — — — | JUS E. M8.024 |
| 5) Методи за испитување на производите на индустријата на ферментација. Определување трајноста на пекарскиот квасец — — — — — | JUS E. M8.025 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пекарски квасец што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/174
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

786.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ СО НИЗОК НАПОН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични инсталации со низок напон што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Електрични инсталации со низок напон. Место за броило — — — — — | JUS N. B2.920 |
| 2) Електрични инсталации со низок напон. Апарати за вградување. Габаритни мери и мери за вградување — — — — — | JUS N. B2.921 |

3) Електрични инсталации со низок напон. Мали расклопни блокови до 63 А JUS N.B2.922

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/175
22 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

787.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Технички услови — — — — | JUS H.G3.120 |
| 2) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на оксална киселина на дихидрати. Волуметриски метод — — — — | JUS H.G8.293 |
| 3) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на материи нерастворливи во вода. Гравиметриски метод — — — — | JUS H.G8.294 |
| 4) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување на остатокот по жарење. Гравиметриски метод — — — | JUS H.G8.295 |
| 5) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување на содржината на хлоридот. Турбидиметриски метод — — — — | JUS H.G8.296 |
| 6) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на сулфатот. Турбидиметриски метод — — — — | JUS H.G8.297 |
| 7) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на вкупниот азот. Колориметриски метод — — — — | JUS H.G8.298 |
| 8) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на железото. Колориметриски метод — — — — | JUS H.G8.299 |
| 9) Чисти хемикалии. Оксална киселина дихидрат. Определување содржината на олово, калциум и магнезиум. Метод на атомска апсорпција — — — — | JUS H.G8.300 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Оксална киселина — JUS H.G3.120 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/179
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

788.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МИКРОПРОЦЕСОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за микропроцесори што го има следниот назив и ознака:

Микропроцесори. Бинарна аритметика со подвижен зарез за микропроцесорски системи — — — — — JUS N.R5.211

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/180
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

789.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид. Технички услови | JUS H.G2.069 |
| 2) Чисти хемикалии. Калиум-дицијаноаргентат. Технички услови | JUS H.G2.096 |
| 3) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид и калиум-дицијаноаргентат. Определување содржината за сребро. Волуметриски метод | JUS H.G8.301 |
| 4) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид и калиум-дицијаноаргентат. Определување содржината на хлорид. Турбидиметриски метод | JUS H.G8.302 |
| 5) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид и калиум-дицијаноаргентат. Определување содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриски метод | JUS H.G8.304 |
| 6) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид. Определување содржината на материите нерастворливи во раствор на калиум-цијанид. Гравиметриски метод | JUS H.G8.305 |
| 7) Чисти хемикалии. Калиум-дицијаноаргентат. Определување содржината на материите нерастворливи во вода. Гравиметриски метод | JUS H.G8.306 |
| 8) Чисти хемикалии. Сребро-цијанид и калиум-дицијаноаргентат. Определување содржината на олово, бакар, железо и цинк. Метод на атомска апсорпција | JUS H.G8.312 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/181
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

790.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БУТАН-1-01, ТЕХНИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бутан-1-01, технички што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Бутан-1-01, технички. Технички услови | JUS H.B2.043 |
| 2) Анхидрид на оцетна киселина и бутан-1-01, технички. Определување на бромниот број. Волуметриска метода | JUS H.B8.033 |
| 3) Бутан-1-01, технички. Определување содржината на алдехиди и кетони (како n-бутанол). Волуметриска метода | JUS H.B8.246 |
| 4) Бутан-1-01, технички. Определување бојата во единици според Хазен. Колориметриска метода | JUS H.B8.247 |
| 5) Бутан-1-01, технички. Определување содржината на киселини (како оцетна киселина). Волуметриска метода | JUS H.B8.248 |
| 6) Бутан-1-01, технички. Определување бојата по третирање на мостра со сулфурна киселина во единици според Хазен. Колориметриска метода | JUS H.B8.249 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS H.B8.033 и JUS H.B8.246, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бутан-1-01, технички што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што има следен назив и ознака:

- | | |
|--|--------------|
| Базни хемикалии. n-Бутанол, технички. Земање мостри и методи на испитување | JUS H.B8.250 |
|--|--------------|
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/72).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на хемиските соединенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/67).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/182
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

791.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕРМО-ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за термоенергетски уреди и садови под притисок што го има следниот назив и ознака:

Термоенергетски уреди и садови под притисок. Дозволени отстапувања на нетолерираните мерки за садовите за општа употреба — — — — — **JUS M.E0.010**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на термоенергетските уреди и садови под притисок што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/183
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

792.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА МЕХАНИЧКАТА ОТПОРНОСТ СПРЕМА УДАРЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за проверување на механичката отпорност спрема ударци што го има следниот назив и ознака:

Проверување на механичката отпорност спрема ударци. Ударно нишало — — **JUS N.A5.041**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на проверувањето на механичката отпорност спрема ударци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Проверување на механичката отпорност спрема ударци — — — — — **JUS N.A5.041**
донесен со Решението за југословенските стандарди за направи и постапки на проверување на електротехнички материјал („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 38/56).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/184
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

793.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Технички услови — — — — — | JUS H.G2.014 |
| 2) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на амониум-ацетат. Волуметриски метод — — — | JUS H.G8.328 |
| 3) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на материјал не растворливи во вода. Гравиметриски метод — — — — — | JUS H.G8.329 |
| 4) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Мерење на рН-вредноста. Потенциометриски метод — — — — — | JUS H.G8.330 |
| 5) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на хлоридот. Турбидиметриски метод — — — — | JUS H.G8.331 |
| 6) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на сулфатот. Турбидиметриски метод — — — — | JUS H.G8.332 |
| 7) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на нитратот. Колориметриски метод — — — — — | JUS H.G8.333 |
| 8) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриски метод — — — — — | JUS H.G8.334 |
| 9) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на железото. Колориметриски метод — — — — — | JUS H.G8.335 |
| 10) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на калциумот. Метод на атомска апсорпција — — — | JUS H.G8.336 |
| 11) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на материјал што редукуваат калиум-перманганат (како HCOOH). Волуметриски метод — — — | JUS H.G8.337 |
| 12) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување остатокот по жарење. Гравиметриски метод — — — — — | JUS H.G8.338 |

13) Чисти хемикалии. Амониум-ацетат. Определување содржината на водата. Метод по Карл Фишер ————— JUS H.G8.357

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/185
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

794.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОПАН-2-01, ТЕХНИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пропан-2-01, технички што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Пропан-2-01, технички. Технички услови ————— | JUS H.B2.044 |
| 2) Пропан-2-01, технички. Определување на бојата во единици по Хазен. Колориметриски метод ————— | JUS H.B8.244 |
| 3) Пропан-2-01, технички. Определување содржината на киселини (како оцетна киселина). Волуметриски метод — — | JUS H.B8.245 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пропан-2-01, технички што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/186
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

795.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛКОХОЛ, ТЕХНИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алкохол, технички што го има следниот назив и ознака:

Алкохол, технички. Определување содржината на водата по медотот на Карло Фишер —————	JUS H.B8.229
--	--------------

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за изопропил-алкохол, технички („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/187
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

796.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОПЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за тоplotна техника во градежништвото кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Топлотна техника во градежништвото. Термини и дефиниции. Измени — | JUS U.J5.001/1 |
| 2) Топлотна техника во градежништвото. Мерење на средната специфична топлина ————— | JUS U.J5.050 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS U.J5.001/1, чие применување не е задолжително, југословенскиот стан-

дaрд од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топлотната техника во градежништвото од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/188
25 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

797.

Врз основа на член 311 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), работните заедници на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Сојузниот извршен совет, Сојузниот одбор на Синдикатот на работниците на управата, правосудството и финансиските организации и работните заедници на органите од член 415 на тој закон, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доход, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/80 и 37/84) – (во натамошниот текст: Општествен договор) во член 2 став 1 точка 1 по зборот: „за“ се додава зборот: „брuto“.

Член 2

Во член 3 во уводната реченица по зборот: „за“ се додава зборот: „брuto“.

Во точка 1 зборовите: „по основ на текуштиот и минатиот труд“ се бришат.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) средствата што се стекнуваат по основ на посебните услови и за работа и природата на вршењето на задачите и работите;“.

Се додава став 2, кој гласи:

„Под средства за бруто-лични доходи од став 1 на овој член се подразбираат: средствата што се стекнуваат по основ на текуштиот труд со примена на основите и мерилата утврдени со овој општествен договор за утврдување на сложеноста на работата, одговорноста во работата, условите за работа, работното искуство и резултатите од трудот; средствата по основ на управувањето и стопанисувањето со општествени средства (минат труд) и надоместите по тие основи и средствата за непосредна заедничка потрошувачка.“

Член 3

Во член 4 точка 1 се менува и гласи:

„1) средствата што работната заедница на сојузен орган ќе ги издвои од бруто личните доходи за непосредна заедничка потрошувачка;“.

Член 4

Во член 5 по зборовите: „зависно од“ зборовите: „видот и“ се бришат, а по зборот: „сложеноста“, се додаваат зборовите: „одговорноста во работата;“.

Член 5

Член 6 се менува и гласи:

„Заеднички основи за стекнување на доходот се:

1) сложеноста на задачите и работите;

2) одговорноста во работата;

3) обемот и квалитетот на извршените задачи и работи;

4) условите за извршување на задачите и работите.

Сложеноста на задачите и работите се утврдува со примената на следните критериуми:

1) видот и значањето на работата (по видот на работата – од наједноставни манипулативни до најсложени творечки работи, а по значење – влијанието на работата врз другите делови на работниот процес во работната заедница односно дејноста односно функцијата);

2) сложеноста на предметот на работа (од наједноставните предмети на работа како што се општи усмени упатства, до најсложените, како што се изработка на анализи на состојбата и проблемите и програми на мерки, работата врз законодавството и сл.);

3) сложеноста на средствата на трудот (вредноста на доверените средства на трудот и доверената материјална вредност);

4) сложеноста на задачите и работите и технологијата на работата (број на основни функции, структура на задачите и работите, степен на програмираноста на работата и сл.);

5) потребното знаење и работно искуство (стручна подготовка и работно искуство за вршење на определена работа);

6) други критериуми според конкретни услови.

Одговорноста во работата се утврдува со примената на следните критериуми:

1) одговорноста за законито, навремено и квалитетно вршење на задачите и работите;

2) одговорноста за вредноста на средствата на трудот односно доверената материјална вредност;

3) одговорноста за преземање соодветни мерки за целосно и точно следење на состојбата и предлагање потребни мерки;

4) одговорноста за извршување на утврдената политика на дејноста односно функцијата на органот.

Според условите за извршување, се утврдуваат следните задачи и работи:

1) манипулативните задачи и работи и работите што бараат помал физички напор;

2) задачите и работите што се вршат во неповолни климатски или макроклиматски услови;

3) задачите и работите што бараат поголем физички напор, што се вршат на терен и што бараат постојана приправност или повремено натпросечно темпо на работа.“

Член 6

Во член 7 став 1 точка 1 се менува и гласи:

„за бруто лични доходи – според коефициентите утврдени за групите задачи и работи според нивниот вид, сложеност и услови за извршување во однос на просечниот личен доход на работниците во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија исплатен за редовното работно време на претпоследното тримесечје, или во однос на просечниот личен доход на работниците исплатен за редовното работно време во претпоследното тримесечје во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е тоа за работниците од тој подрачен орган односно од таа подрачна организациона единица поповолно.“

Во точка 2 по зборот: „година“ запираката се заменува со точка, а зборовите: „или според просечно остварените средства за заедничка потрошувачка по работник во стопанството на републиката, односно на автономната покраина, од претходната година, во која е седиштето на подрачниот орган, односно на подрачната организациона

единица на сојузен орган, односно на сојузна организација, ако е тоа за работниците од тој подрачен орган, односно од таа подрачна организациона единица поповолно“ се бришат.

Член 7

Во член 8 во уводната реченица по зборовите: „зависно од“ зборот: „видот“, се брише, а по зборот: „сложеноста“ се додаваат записка и зборовите: „одговорноста во работата“.

Во точка 1 алинеја втора по зборовите: „соодветни мерки;“ се додаваат зборовите: „вршење непосреден инспекциски надзор над применувањето на сојузните прописи;“

Во точка 2 алинеја втора зборовите: „вршење на непосреден инспекциски надзор над применувањето на сојузните прописи;“ се бришат.

Во точка 5 алинеја втора по зборовите: „царински надзор“; зборот „посложени“ се брише, а по зборовите: „карактер“ се додаваат точка и записка и зборовите: „посложени дактилографски задачи и работи“.

Во точка 6 алинеја втора по зборовите: „единици кај сметачи;“ зборовите: „контролно-инспекциски задачи и работи врз преглед на мерила и предмети од скапоцени метали;“ се бришат, а по зборовите: „стенодактилографски задачи и работи;“ зборовите: „посложени дактилографски задачи и работи (работи на композер);“ се бришат.

Член 8

Во член 10 уводната реченица се менува и гласи:

„Вредноста на задачите и работите распоредени во групите од член 8 на Општествениот договор, се утврдува со множење на просечниот личен доход на работниците исплатен во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за редовното работно време во претпоследното тримесечје односно со множење на просечниот личен доход на работниците исплатен за редовното работно време во претпоследното тримесечје во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган, ако тоа за работниците од тој подрачен орган односно од таа подрачна организациона единица е поповолно, со подолу наведените коефициенти, и тоа:“.

Член 9

Член 11 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на член 10 од Општествениот договор, Сојузниот извршен совет ги утврдува за определени задачи и работи на пилот-летач и на летачки персонал и за задачите и работите на сојузните воздухопловни инспектори-летачи средствата за лични доходи и средствата за надоместите за работа во воздухопловството (летачки додаток) според просечно остварените лични доходи и надоместите за работата во воздухопловството (летачки додаток) на извршителите на такви задачи и работи во организациите на здружен труд на територијата на СФРЈ, врз основа на податоците за просечно остварени лични доходи на тие извршители во претпоследното тримесечје.“

Член 10

Член 13 се брише.

Член 11

Член 14 се менува и гласи:

„Износот на месечната аконтација на средствата за лични доходи на работниците на работната заедница на сојузен орган по основ на текуштиот труд се добива кога коефициентите утврдени во чл. 10 и 12 од Општествениот договор за одделни групи задачи и работи односно за приправници, ќе се помножат со основицата за пресметка на личните доходи на работниците во сојузните органи и со пополнетиот број извршители односно со бројот на приправници и така добиените износи ќе се соберат.“

Основица за пресметка на личните доходи на работниците од став 1 на овој член претставува просечниот личен доход по работник исплатен за редовното работно време во стопанството на Социјалистичка Федеративна

Република Југославија во претпоследното тримесечје односно просечниот личен доход по работник исплатен за редовното работно време во претпоследното тримесечје во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е тоа за работниците на тој подрачен орган односно на таа подрачна организациона единица поповолно.

Основицата за пресметка на личните доходи на работниците од став 2 на овој член се утврдува по истекот на тримесечјето, врз основа на официјалните податоци на Службата на општествено книговодство на Југославија за секое тримесечје посебно.

Износот на средствата од став 2 на овој член се зголемува за износот на средствата што се стекнуваат по основ на резултатите од управувањето и стопанисувањето со општествените средства (минат труд), со тоа што учеството на средствата по основ на минат труд се утврдува врз основа на просечното учество на средствата за бруто лични доходи по основ на минат труд во вкупните средства за бруто лични доходи на работниците во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е тоа за работниците на тој подрачен орган односно на таа подрачна организациона единица поповолно.“

Член 12

Член 15 се брише.

Член 13

Член 18 се менува и гласи:

„Работниците и раководните работници во работната заедница на сојузен орган стекнуваат средства за заедничка потрошувачка по еден извршител, и тоа: дел за задоволување на потребите за заедничка потрошувачка во работната заедница што се користи за непосредна потрошувачка на работниците, дел за заедничка потрошувачка на работниците за потребите за станбена изградба и дел за другите намени, во височина на просечно остварените средства за заедничка потрошувачка што за тие намени се издвоени од чистиот доход на организациите на здружен труд по работник во претходната година во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Во износот на средствата за станбена изградба од став 1 на овој член не влегуваат средствата што работната заедница на сојузниот орган ги издвојува во фондот за заедничка потрошувачка за тие намени, а што ги стекнува од буџетот на федерацијата по основ на личните доходи за тие намени.

Под средства за непосредна заедничка потрошувачка од став 1 на овој член се подразбираат средствата за заедничка потрошувачка на работниците што работниците непосредно ги трошат за потребите на својот животен стандард, како што се регрес за годишен одмор, солидарна помош, испратнина, jubилејни награди и др., а не се подразбираат средствата за заедничка потрошувачка за станбена изградба и издатоците за инвестициони вложувања во објекти и опрема на општествениот стандард.“

Член 14

По член 18 се додаваат оддел IIа и чл. 18а и 18б, кои гласат:

„IIа. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ ШТО СЕ СТЕКНУВА ПОРАДИ ПРИРОДАТА НА ВРШЕЊЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ И ПОРАДИ ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА“

Член 18а

Во месечна аконтација на личниот доход на работниците во работните заедници на сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на сојузните органи влегува и делот на средствата што се стекнуваат поради посебните услови за работа и природата на вршењето на задачите и работите, а што се исплатуваат како посебен додаток (во натамошниот текст: посебен додаток).

По основ на посебните услови за работа, посебниот додаток се стекнува: за задачи и работи што се вршат под посебно отежнати услови за работа и под услов да е изразито висок степенот на опасноста по животот и здравјето на работниците, да е висок степенот на радијација при работата и да е изразито дејството на хемиски и биолошки средства штетни по здравјето и животот на работниците, додека тоа штетно дејство или опасност не се отстранени, како и за задачи и работи што работникот е должен да ги врши подолго од полното работно време, а најмногу една третина од вкупното редовно работно време.

Средства за посебен додаток по основ на став 2 од овој член се стекнуваат само ако работникот е изложен на влијанието на оштетувачки фактори, чие штетно дејство или опасност не може да се исклучи со соодветни современи технички средства за заштита.

По основ на природата на вршењето на задачите и работите средства за посебен додаток се стекнуваат за работи на непосредна безбедност на воздушната пловидба и услови за летање и за шифротелепринтерски работи и работи на криптозаштита.

Член 186

Основница за пресметка на средствата за посебен додаток е делот од средствата за лични доходи што, според член 10 од Општествениот договор, се стекнуваат по извршител кој, во согласност со одредбите на член 18, на Општествениот договор има право на посебен додаток, без средствата по основ на работното искуство и средствата за минат труд.

Вкупниот износ на средствата за лични доходи во смисла на став 1 од овој член не може да биде поголем од износот на средствата за лични доходи по извршител на тие задачи и работи во организациите на здружен труд од член 9 на овој општествен договор.

Вкупниот износ на средствата за посебен додаток се добива така што основницата од став 1 на овој член се зголемува до 20%.

Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите на овој општествен договор за посебниот додаток, ги утврдува критериумите за стекнување на средствата за лични доходи по основ на посебните услови за работа и природата на вршењето на задачите и работите, а на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган и сојузната организација односно со службата. Советот ги утврдува и задачите и работите, бројот на извршителите и процентот на зголемување на средствата за лични доходи по тој основ.

Средствата за посебен додаток се распределуваат како дел од месечната аконтација на личниот доход на одделни извршители што вршат задачи и работи за кои, по основ на овој член, се стекнуваат тие средства, според основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт на работната заедница, со тоа што највисокиот износ што по тој основ може да се распореди на одделни работници не може да биде поголем од 25% од аконтацијата на неговиот личен доход без средствата по основ на работното искуство и минатиот труд.

Основницата за пресметка на средствата за посебен додаток се утврдува на начинот на кој се утврдува и основницата за пресметка на средствата за лични доходи на работниците.

Член 15

По член 21 се додава член 21а, кој гласи:

„Член 21а

Работните заедници на сојузните органи се согласни делот од личниот доход по основ на управувањето и стопанисувањето со општествени средства (минат труд) да го распоредуваат во согласност со заедничките основи и мерилата утврдени со овој општествен договор за распределба на средствата за лични доходи по основ на текуштиот труд.”

Член 16

Во член 22 став 5 по зборовите: „за лични доходи” се додаваат зборовите: „по основ на текуштиот труд”.

Член 17

Член 26 се менува и гласи:

„Делот од личниот доход по основ на текуштиот труд, што се утврдува врз основа на вкупното работно искуство, може да изнесува најмногу до 20% во однос на делот од личниот доход по основ на текуштиот труд. Тој дел од личниот доход се утврдува така што делот од личниот доход по основ на текуштиот труд се зголемува за секоја започната година работен стаж до со закон утврдениот најдолг стаж на осигурување за остварување право на старосна пензија за 0,50%, со тоа што на работниците-жени, по наполнети 25 години работен стаж, тој процент им се згоемува за 0,25% а се пресметува и се исплатува на секој исплатен личен доход по основ на текуштиот труд.

Под работен стаж, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира стабот на осигурување со ефективно траење и стажот на осигурување што се смета со зголемено траење, освен времето поминато по престанувањето на задолжителното осигурување за кое е платен придонес (продолжено осигурување).”

Член 18

Член 27 се менува и гласи:

„Работните заедници на сојузните органи се согласни со свои самоуправни општи акти да ги утврдат условите и височината на испратнината што му припаѓа на работникот при заминувањето во пензија, така што височината на испратнината не може да биде поголема од трикратниот износ на просечниот месечен чист личен доход исплатен според претходната периодична пресметка односно завршна сметка по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во стопанството на републиката односно во стопанството на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган односно на сојузната организација, ако е тоа за работникот поповолно.”

Член 19

Во член 28 по став 4 се додаваат став 5 и 6 кои гласат:

„Работните заедници на сојузните органи се согласни на работниците во сојузните органи за време на привремена спреченост за работа до 30 дена да им припаѓа надомест на личниот доход во износ од 90% од просечниот чист личен доход остварен во претходното тримесечје, а за време на привремена спреченост предизвикана со несреќа при работа и во други случаи утврдени со закон – 100% од просечниот чист личен доход остварен во претходното тримесечје.

За време на привремена спреченост за работа во смисла на став 5 од овој член, на работниците во подрачните органи и подрачните организациони единици на сојузните органи односно на сојузните организации им припаѓа надомест на личниот доход според основот утврден со законот на републиката односно со законот на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица, ако е тоа за работниците поповолно.”

Член 20

Во член 29 став 2 се брише, во досегашниот став 3, кој станува став 2, бројот: „70” се заменува со бројот: „60”, а по зборот: „Југославија” се додаваат зборовите: „во претходното полугодие”.

Член 21

По член 29 се додава член 29а, кој гласи:

„Член 29а

Работните заедници на сојузните органи се согласни, во случаите предвидени со закон, на работниците во сојузните органи да не може да им се исплати личен доход во износ понизок од 90% од износот на просечниот личен доход на работниците остварен во претходното тримесечје, во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица, ако е тоа за работниците поповолно.”

Член 22

Член 30 се менува и гласи:

„Тргувајќи од заедничките интереси на работниците во здружениот труд и од принципот на солидарност и заедност, работниците во работната заедница на сојузниот орган средствата за непосредна заедничка потрошувачка ги распределуваат и користат во согласност со основите и мерилата, со условите и начинот на користење утврдени со самоуправниот општ акт, и тоа:

1) за делумно покривање на трошоците за користење годишен одмор, со тоа што вкупниот износ на средствата за таа намена по работник да не изнесува во просек повеќе од 60% од просечниот месечен чист личен доход исплатен по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година;

2) за солидарна помош;

3) за јубилејни награди, со тоа што височината на таа награда да не биде поголема од просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на СФРЈ исплатен според претходната периодична пресметка односно завршна сметка.”

Член 23

Во член 31 став 1 се менува и гласи:

„Работните заедници на сојузните органи се согласни со самоуправни спогодба да ги утврдат основите, мерилата, условите и износите за користење на средствата за непосредна заедничка потрошувачка на работниците од член 22 на овој општествен договор, средствата за станбена изградба и средствата за заедничка потрошувачка за други намени, водејќи сметка за тоа тие да бидат во границите на општествено прифатените мерила.”

Член 24

По член 36 се додава член 36а, кој гласи:

„Член 36а

Работните заедници на сојузните органи ќе ги усогласат самоуправните општи акти за основите и мерилата за стекнување и распределба на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој општествен договор и ќе ги достават на Комисијата заради оценување на усогласеноста на тие акти со одредбите од овој општествен договор.

Член 25

По член 41 се додава член 41а, кој гласи:

„Член 41а

Работните заедници на сојузните органи се согласни, во смисла на член 23 од овој општествен договор, во рок од 90 дена од денот на неговото влегување во сила, да склучат самоуправни спогодба и да ја достават на Комисијата заради оценување на нејзината усогласеност со одредбите од овој општествен договор.”

Член 26

Член 43 се менува и гласи:

„Работниците кои, во смисла на чл. 393 и 394 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, ги остваруваат своите права од работниот однос во сојузниот орган на управата во кој дотогаш работеле односно кај орган или служба што ќе ги определи Сојузниот извршен совет, како и работниците ставени на располагање во смисла на член 395 од тој закон, имаат право на надомест на личниот доход во височина на нивниот просечен личен доход остварен во календарската година во која останата нераспоредени и на зголемување на личниот доход сразмерно на зголемувањето што важи за работниците распоредени на задачи и работи и на други лични примања утврдени за работниците во сојузните органи на управата односно во сојузните организации.”

Член 27

Во член 44 став 2 зборовите: „став 2” се бришат.

Член 28

Средствата за лични доходи и средствата за надомест за работа во воздухопловството, за задачи и работи

напилоти летачи и на летачки персонал и за задачи и работи на сојузни воздухопловни инспектори – летачи од член 9 на овој општествен договор, ќе се усогласат со просечно остварените лични доходи и со надочестот за работа во воздухопловството на извршителите на тие задачи и работи во соодветни организации на здружен труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на начинот и во време што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Основицата од член 11 на овој општествен договор ќе се усогласи со просечниот личен доход на работниците во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во стопанството на републиката односно на автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган односно на подрачната организациона единица на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, на начинот и во време што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 29

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ” а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

27 август 1987 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
д-р Петар Вајовиќ, с. р.

За Сојузниот одбор на синдикатот на работниците на управата, правосудството и финансиските организации,
Рач Букај с. р.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ,

За Сојузниот секретаријат за надворешни работи,
Предраг Јовановиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за внатрешни работи,
Момир Рауковиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за финансии,
Борислав Прокопиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за надворешна трговија,
Мирјана Драгоевиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи,
Драгош Ристиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа,
Даница Милисавлевиќ, с. р.

За Сојузниот секретаријат за информации,
Жељко Бисерко, с. р.

За Сојузниот комитет за енергетика и индустрија,
Славомир Миловановиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за земјоделство,
Јагода Цефердановиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Милосав Томиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита,
Горѓе Лазиќ, с. р.

За Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Драгиша Горѓевиќ, с. р.

- За Сојузниот комитет за наука и технологија,
Бранко Јосиповиќ, с. р.
- За Сојузниот комитет за туризам,
Соња Миловиќ, с. р.
- За Работната заедница на сојузната управа за царини,
Стеван Чучковиќ, с. р.
- За Сојузната управа за контрола на летањето,
Данило Каваја, с. р.
- За Сојузната управа за радиоврски,
Владо Биелиќ, с. р.
- За Сојузниот пазарен инспекторат,
Мирослав Јовановиќ, с. р.
- За Девизниот инспекторат,
Лидија Смиљаниќ, с. р.
- За Сојузниот воздухопловен инспекторат,
Василе Меденица, с. р.
- За Сојузниот завод за општествено планирање,
Предраг Јариќ, с. р.
- За Сојузниот завод за цени,
Јасмина Горѓевиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за статистика,
Светлана Манојловиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка,
Михајло Ѓукиќ, с. р.
- За Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Стеван Панин, с. р.
- За Сојузниот завод за стандардизација,
Васо Лабовиќ, с. р.
- За Сојузниот завод за патенти,
Љубиша Салопек, с. р.
- За Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,
Веселин Новиќевиќ, с. р.
- За Сојузниот геолошки завод,
Стеван Бошковиќ, с. р.
- За Сојузната дирекција за стоковни резерви,
Живко Сладоевиќ, с. р.
- За Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена,
Душанка Јовиќ, с. р.
- За Сојузното биро за работи на вработувањето,
Милутин Тутуновиќ, с. р.
- За Архивот на Југославија,
Миладин Милошевиќ, с. р.
- За Институтот на безбедност,
Славко Мишќевиќ, с. р.
- За Службите на Претседателството на СФРЈ,
Сахит Хисени, с. р.
- За Службите на Советот на федерацијата,
Смиљана Радојчиќ, с. р.
- За Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет,
Матија Шимиќ, с. р.
- За Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет,
Радмила Лазаревиќ, с. р.
- За Службата на уставниот суд на Југославија,
Љубица Марковиќ, с. р.
- За Сојузното јавно правобранителство,
Живоин Сагиќ, с. р.
- За Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето,
Воислава Пантелиќ, с. р.
- За Сојузниот совет за прекршоци,
Огњен Окилевиќ, с. р.
- За Управата на деловните згради на сојузните органи,
Даница Милосавлевиќ, с. р.
- За Автосервисот на сојузните органи,
Никола Библиќ, с. р.
- За Сервисот за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и сојузните организации,
Душанка Шишовиќ, с. р.
- За Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации,
Ѓорѓие Радуловиќ, с. р.
- За Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентацијата на сојузните органи,
Милена Милошевиќ, с. р.
- За Сервисот за давање услуги на општествена исхрана за потребите на работниците на сојузните органи,
Зоран Марковиќ, с. р.
- За Преведувачката служба на сојузните органи,
Душанка Грозданова, с. р.
- За Автосервисот на сојузните органи,
Јелена Томиќ, с. р.
- За Службата за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ,
Јованка Павиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Даринка Зимик, началник на Одделението за меѓународна научна, културно-просветна соработка во Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, се назначува за помошник на директорот на тој завод.

С.п.п. бр. 210
18 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Велимир Родиќ, самостоен советник – шеф на Кабинетот на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува за советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 496
23 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Магистар Воислав Миќуновиќ, шеф на Кабинетот на член на СИС, самостоен советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет, се назначува за советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

С.п.п. бр. 578
23 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 во врска со член 239 став 4 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Игнац Голоб, досегашен амбасадор – шеф на Југословенската делегација на Виенскиот состанок на КЕБС, се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 741
31 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршењето на надворешни работи од надлежност на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО ГЕТЕБОРГ

Ѓорѓие Шкепановиќ, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за односи со странство на СР Црна Гора и секретар на Републичкиот општествен совет за меѓународни односи, се назначува за генерален конзул во Гетеборг.

С.п.п. бр. 742
31 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Доктор Имре Молнар, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Нови Сад, се назначува за советник на претседателот на Сојузниот комитет за наука и технологија.

С.п.п. бр. 753
23 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Вера Аврамовиќ, помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, се назначува за помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С.п.п. бр. 754
23 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

О Д Л И К У В А Њ А

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

о д л и к у в а т :

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

потполковникот Сухих Ивана Василије;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единичната вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното заштрстување и оспособување на одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

потполковникот Лаковић Јована Радован;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

заставникот I класа Вујовић Гаврила Вуко;
воениот службеник VII, класа Дукић Милана Недељко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значајето за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бауцал Петра Димитрије, Брајовић Јакова Момчило;

потполковниците: Алфировић Гојка Ратко, Терковић Ђорѓа Богдан, Ђукановић Ђуре Светозар, Јанковић Вукоте Петар, Здравков Блажа Миливоје;

мајорот Игњатовић Стојана Љубинко;
воениот службеник II класа Самарџија Радивоја Саво;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетаните I класа: Ковачевић Миливоја Славко, Мариновић Николе Чедомир, Миневски Љубе Орце, Минић Милорада Светомир, Милосављевић Десимира Миломир, Савовић Грујице Мијајло;

капетаните: Јовановић Воје Богдан, Младеновић Јована Ацо;

заставниците I класа: Дакић Уроша Миладин, Голубовић Миливоја Велимир, Јанковић Витомира Живан, Маџар Петра Милан, Марковић Драгољуба Бранимир, Милачић Радована Љубомир, Миљевић Војина Славко, Николић Будимира Марко, Николић Саве Михајло, Пешић Богдана Радосав, Смоловић Радомана Јагош, Станимировић Раде Милан, Томашевић Милана Јосип, Трипковић Милоша Боривоје, Урошевић Љубомира Томислав, Вуксановић Милинка Миладин;

заставниците: Гранић Милоша Војислав, Јовановић Драгобрана Живота, Јовановић Олге Јовица, Канкараш Петра Машан, Лукић Станише Спасоје, Мирановић Душана Милутин, Нововић Миће Славко;

потарите водници I класа: Бојичић Војина Драган, Чалић Боже Милан, Ивановић Милоша Ненад, Костадиновић Живојина Ненад;

воениот, службеник VIII класа Клепић Ивана Марко;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бјелановић Миломира Ђорђе, Дедић Радомира Милан;

- за примерни заслуги и уметност во работата за развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигања на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

потполковниците: Дамјановић Радосава Момчило, Јанковић Љубе Батрић, Јовановић Јагоша Чедомир, Петричевић Николе Бранко, Прелевић Спасоја Бранко, Торбица Вуја Марко, Вукотић Шћепана Војин;

мајорите: Ђозгић Тамила Ибро, Шановић Видака Душан;

капетаните I класа: Јованов Алексе Миле, Рацковић Душана Бранко, Жуловић Спасоја Новица;
заставникот I класа Ракочевић Ђуре Војин;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

потполковникот: Вујовић Марка Вукашин;
капетаните I класа: Гребовић Љубисава Аврам, Јанушевић Вучете Мојсије, Кецојевић Душана Славко;

капетанот Хубић Вахида Захид;
поручникот по договор Марковић Мирка Јован;
заставникот I класа Чабаркапа Вукосава Остоја;
заставникот Марковић Ивана Славомир;

постарите водници I класа: Рајковић Ивана Драган, Селенић Марјана Драгослав;

постариот водник Ајановић Рамиза Мурат;
постариот водник по договор Маџаровић Радомира

Цветко;
воениот службеник VIII, класа Стојановски Томе Пе-

рица;
граѓанското лице на служба во ЈНА Терзић Вукомана Бранко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Амиџић Милојка Вера, Бошковић Максима Драган, Петковић Ђуре Милован, Дукић Луке Рајка, Јауковић Акима Даница, Јеремић Велимира Радомир, Лајовић Вукалице Васиљка, Матић Васе Милош, Мијовић Бранко Драган, Мулић Салиха Мухарем, Милошевић Милића Славко, Милошевић Петра Љиљана, Новичевић Драгутина Благоје, Перовић Петра Радомир, Пиперовић Томе Славко, Поповић Живка Милорад, Реџековић Зилнија Мемнуна, Симоновић Анта Олга, Татар Благоте Милорад, Вујичић Томе Манол, Живковић Павла Тајјана;

- за примерна работа врз развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Атанасов Евлога Петар, Мрдак Николе Драгољуб, Обрадовић Стевана Василије;

капетаните: Миловић Панте Мирослав, Раденовић Милојка Милан, Радовановић Милоша Горан, Радовић Драгоја Радоман, Тошић Будимира Драгиша, Турковић Вујадина Љубиша, Журић Милоша Веселин;

поручниците: Ференџина Вјкослава Вјкослав, Рајић Мике Аца, Сломо Мате Маринко;

поручниците по договор: Божовић Мирка Мирослав, Лалић Влајка Драган;

постариот водник I класа Вукичевић Мирка Јагош
постарите водници: Божић Цвијана Зоран, Боснић Хусеина Зијад, Цветановић Константина Драгиша, Хамсзић Бате Асим, Пешић Стојана Ђуро;

постариот водник по договор Горановић Илије Лука;
водниците I класа: Бејтулаји Абдулгана Јусуф, Члањак Мухамеда Хусеин, Дарадић Жожефа Жожеф, Денковић Томислава Маријан; Дивовић Тамила Фадил, Гаврановић Здравка Небојша, Хајдари Санта Хашмедин, Илибашић

Милана Драган, Сакић Милојка Драган, Спасев Душана Стојан, Травњак Синана Мустафа, Виторовић Момчила Љубиша;

водниците: Милојевић Милана Милутин, Ракић Божидара Ранђел;

воениот службеник VIII класа Илиевски Крсте Бранко;

– за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на меѓународната соработка и пријателски односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

полковникот Керкез Васе Свето;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубива соработка и пријателски односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата за развивањето на свеста на граѓаните во борбата на независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Акимовић Владимира Боривоје;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВАНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

потполковникот Милошевић Милорада Јован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значаење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Грубиша Ђуре Чедомир, Павловић Илије Љубодраг, Павловић Бранка Радоје;
потполковникот Масловарић Милутина Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Мандић Александра Пантелија, Томашевић Младена Миљивоје;
капетанот I класа Крчмар Ђорѓа Петар;
заставниците I класа: Белотић Ђорѓа Живорад, Цветковић Слободана Драгољуб;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бањанин Ђуре Владимир, Бибић Вида Душан, Цокић Маринка Јеврем, Гверо Ђорѓа Милан, Фетановић Деше Изет, Милојевић Гаврила Вељко, Павловић Ивана Момчило, Полић Сретена Раде, Ристовић Милана Слободан;

потполковниците: Јанковић Синише Богомир, Мићић Божидара Велибор;

воениот службеник III класа Рашета Вука Миле;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Букоња Будимира Миљивоје, Ѓелар Петра Велимир, Јовановић Светозара Александар, Марија-

новић Дмитра Петар, Миленковић Александра Милан, Љувичић Момира Миљивоје, Павковић Миће Ђуро, Павловић Велимира Предраг, Петровић Добривоја Мијалко, Стојановић Апостола др Миодраг, Толмачев Боривоја Милета, Војновић Илије Стево;

капетанот на боен брод Колец Стјепана Делимир;

потполковниците: Боричић Паве Андрија, Крнета Душана Саво, Крзман Лазе Радомир, Кундачина Јефте Тихомир, Љујић Милована Михајило, Васиљевић Јефте Миодраг;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Бајевић Раде Жарко, Ђорђевић Драгана Десимир, Почуча Које Милан;

мајорите: Бабић Челе Блажо, Бабић Луке Недељко, Цветковић Бранислава Радисав, Цветко Вјекослава Маријан, Цвијић Трифуна Божо, Филиповић Милинка Бранко, Јовановић Луке Ратко, Костић Благоја Петар, Кртолица Радослава Његослав, Лешник Јанеза Франц, Савић Драгољуба Војкан, Симоновски Ефтима Александар, Стојановић Бранка Вучко, Стојковић Душана Војислав, Вељковић Душана Живорад, Жикић Јована Мирољуб;

капетаните I класа: Дабић Милана Ранко, Ивановић Драгомира Вујадин, Микулчић Фране Иван, Обрадовић Милосава Љубомир, Раѓановић Ненада Ратко, Рибич Николе Милан, Средојевић Драгољуба Драган;

капетаните: Јерен Стјепана Славко, Милутиновић Миће Милован, Остојић Војина Јован;

заставниците I класа: Аврамовски Нове Драги, Богдановић Миланка Малиша, Божић Милана Видоје, Драгишић Дамјана Драго, Караџић Милана Никола, Мајер Руѓе Павао, Милојевић Саве Раденко, Ненадић Милета Милан, Павлица Зорке Ненад, Павловић Милоша Радомир, Петковић Шиме Иво, Радуловић Милутина Радосав, Рашић Милована Владо, Станић Милосава Драгомир, Зоричић Рада Милан;

заставниците: Миленковић Миљурка Саво, Милошевић Живка Милан, Видовић Косте Петар;

постарите водници I класа: Ђукић Алексе Божо, Милосављевић Ратомира Милан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Богдановић Милорада Тадија, Ѓулибрк Дмитра Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значаење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Калинов Ивана Миленко, Маријановић Семе Бошко, Рејић Данила Радован, Семан Петра Борислав;

мајорите: Гламочлија Стевана Никола, Сливар Вујана Јован;

капетанот I класа Крањец Фране Златко;

воениот службеник III класа Луданџи Јаноша Михаљ;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот I класа Филиповић Сретена Рајко;

заставниците I класа: Балинт Јаноша Иштван, Ивановић Добросава Радоје, Лукиќ Петра Живојин, Пешут Марка Јосип, Радић Антона Антон;

заставникот Бабић Миће Милан;

постарите водници I класа: Аврамовић Петра Радоје, Гарић Јове Милан, Станић Петра Новак;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Багарић Фране мр Иван, Бешлић Џемала Ибрахим, Галијаши Михајла Милорад, Касагић Саве др Љубомир, Лазаревић Мирка Милијан, Стојисављевић Јосипа Златица, Вујичић Станка Никола, Вукобрат Јове Дане;

– за примерни заслуги и умешност во работата за развивањето на постојаниот промет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавањето на услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Абрамић Павла Павао;

потполковниците: Бенац Стјепана Бартол, Даутовић Илије Милан, Драшковић Станимира Зоран, Гајшин Димитрије Раденко, Јолдић Светислава Милорад, Кнежевић Милице Мијат, Ковачевић Јордана Милан, Кртинић Петра Саво, Лебеда Николе Никола, Лемир Вукашина Ратко, Милановић Антонија Стеван, Ненадић Миленка Чедомир, Павишић Петра Стјерко, Перовић Стевана Слободан, Петковић Милисав Новица, Пишчевић Миљка Радомир, Прелевић Марка Петар, Стакић Јове Симо, Симић Живојина Петар, Стефановић Илије Милојко, Степановић Владислава Жарко, Стојковић Благоја Радомир, Турковић Анте Иван, Ускоковић Рада Љубомир, Шумар Бранка Томислав, Влаховић Мијајла Илија, Вујовић Крсте Милован, Вукајловић Мила Борислав;

мајорите: Алексић Живојина Владета, Цветковић Миладина Миодраг, Чолић Јозе Петар, Чавић Милоша Радомир, Граховац Раде Ратко, Хрг Томе Лука, Јанићијевић Милутина Будимир, Кекец Франца Славко, Крстић Владимира Лазар, Макрагић Вукоја Вукадин, Миловановић Вукоја Часлав, Младеновић Владе Александар, Новаковић Пере Милан, Обрадовић Стеве Раде, Протић Миодрага Марко, Ракић Стипана Рајко, Спасојевић Крсте Живорад, Шолаја Кузмана Новица, Видовић Дана Ђуро;

капетанот I класа Никчевић Михајла Богољуб;

заставниците I класа: Филиповић Пеја Радојица, Мудринић Буре Милај, Пајић Петра Лазар, Ракић Радоја Цветко, Ребић Лепосава Божидар, Војиновић Петра Момчило;

воениот службеник II класа Малишић Арсе Маринко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Михајловић Буре Симо, Тешевић Спасоја Милан;

капетаните I класа: Делић Николе Божидар, Ђорђевић Бранислава Момир, Ђуровић Божидара Мирослав, Германац Славка Никола, Илијев Кирила Страшимир, Јокић Петра Љубо, Клеро Алије Екрем, Кобиљар Селмана Исмет, Косовац Исмета Рифет, Љубанић Душана Милан, Милетић Богдана Радован, Омербашић Смаила Азем, Шашовић Петра Ђорђе, Узелац Вује Мирко;

капетаните: Маркоски Серафима Винко, Митровић Николе Милан, Шаманц Јосипа Петар;

поручникот Стевановић Бранислава Томислав;

заставниците I класа: Будимир Душана Милан, Думоњић Едхема Рамиз, Горишек Ивана Никола, Михаиловић Момчила Василије, Тркуља Душана Мирко;

постарите водници I класа: Чанчар Анте Јозо, Ибрахимрашић Цафера Мухамед, Плазинић Милоја Светозар, Самаршић Рада Недељко;

постарите водници: Јањић Војислава Мирољуб, Бунчић Јосипа Фрањо;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Јеленковић Миливоја Зоран, Лазаревић Јаћима Миле, Токоди Јаноша Стјепан, Вилчек Павла Ђурица, Вујанов Зорана Јоца;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Булић Тодора Мирка, Ѓендић Кире Сандра, Деспотовић Драге Гаврило, Дугина Вукадина Ружа, Гаљак Младена Милева, Илијази Илијаза Дахил, Јовановић Мије Љубица, Кастрат Авде Смајил, Копанић Петра Јулка, Личина Марка Љубица, Љубичић Радоја Валерије, Марић Томе Милева, Матић Милисав Костадин, Матић Јове Мирослава, Мијатовић Блаже Јагода, Ормановић-Живковић Сретена Милијана, Павловић Милије Павле, Перишић Благоја Јованка, Плесковић Мила Миливоје, Пуштина Мате Мира, Биловић Луке Матео, Росић Мирка Момчило, Сабадош Михајла Димитрије, Савић Васе Милица, Спасојевић Милисав Драгомир, Станић Милана Љубица, Стоичков Ранђела Десмир, Шкарић Михајла Гојко, Терзић Криже Блаженка, Тешић Јована Милован, Тешић Павла Митра, Тораловић Рајифа Знад, Вујичић Јосифа Каја;

– за примерна работа врз развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Петковић Богдана Бојан, Спасић Миливоја Миодраг, Зиндовић Максима Зоран;

капетаните: Бушати Салија Шабан, Цветковски Наума Боро, Ђорђевић Бранислава Станислав, Ђукић Маријана Стојан, Ѓњатић Илије Саво, Госпавић Илије Милорад, Грмуша Милоша Павао, Цалто Стипе Стипо, Хасковић Бајрама Сабро, Илиевски Стојак Стевица, Јерковић Мила Бране, Јеросимић Душана Мирослав, Јовановић Ранка Драган, Јовић Драгослава Љубодраг, Јурас Димитрија Миливој, Коларски Илије Драган, Косановић Саве Желко, Латифи Смаје Иљаз, Мандић Мила Вељко, Марковић Борислава Владо, Младеновски Александра Лазо, Новаковић Драгана Раде, Пејановић Милорада Зоран, Пејовски Бориса Трајче, Пелко Мује Есад, Савић Драгослава Слободан, Станић Раденка Милић, Стојковић Јакова Дамир, Васковић Србољуба Александар, Вишња Мустафе Хамза, Влајковић Александра Страхиња;

поручниците: Бараковић Цана Мустафа, Гашљевић Илије Стјепан, Хајдаревић Мухамеда Хусејин, Келештура Мухамеда Менсур, Ковачевић Лазара Драган, Миловановић Славимира Милојко, Ного Ђорђа Велимир, Пратљачић Јозе Перо, Савчић Момира Миломир, Вученов Богдана Радомир;

постариот водник I класа Бабац Марка Дмитар;

постарите водници: Ђулибрк Мила Драган, Илиј Димитрија Миомир, Јошић Милована Драгољуб, Машиновић Јахије Але, Здравковић Властимира Драган;

водниците I класа: Божић Лазе Милан, Кљајић Хасиба Сенад, Месарос Жојефа Карол, Мишановић Јована Миленко, Младеновић Станимира Горан, Мумановић Осман Шемсудин, Сивац Радослава Горан, Соколов Николе Зоран;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Денде Илије На-ста, Ђукић Обрена Трипка, Гроздановић Мате Вишња, Келеција Ђамила Салла, Симовић Радована Обрен, Весић Божидара Милош, Зечевић Петра Живан;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата за развивањето свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Ненезић Драга Стево;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Хаџиомеровић Османа Мехмед;

потполковникот Радић Стјерана Гојко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Додић Петра Станиша, Јаковљевић Петра Андрија, Маринковић Матије Миленко, Морожин Јуре Младен, Његомир Петра Милан, Остојић Николе Саво, Панић Милорада Христивоје, Стојић Раденка Јован, Таталовић Васе Милутин;

мајорите: Дробнић Богомира Крешимир, Граховац Ђорђа Благоје;

капетаните I класа: Бивиц Ивана Боривој, Хрњић Хусе Адем, Николић Витомира Драгослав;

капетанот Матић Миливоја Драго;

заставниците I класа: Белевски Кире Љубиша, Брќљач Милана Вид, Чавић Петра Милан, Чулић Илије Петар, Јовановић Борислава Владимир, Јовановић Михајла Милоје, Маркешић Фрање Стево, Младеновић Драгомира Љубомир;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Божиќ Мане Милорад, Ончевски Ђоше Ангел, Пен Макса Максимилијан, Пољак Мате Томислав;

потпоковниците: Цветковиќ Стојана Добривоје, Ловриќ Ловре Јаков, Марсовиќ Николе Иван, Туркаљ Мише Антон, Жугиќ Томе Видак;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени заслуги во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Драгојловиќ Милорада Првослав, Маѓиќ Радомира Момир, Марковиќ Милојка Добривоје, Ружичиќ Вукашина Златомир, Величковиќ Младена Антоније, Вретенар Фране Стјепан;

потполковниците: Грбиќ Луке Лазар, Јовановиќ Михајла Светолик, Ковачевиќ Николе Перо, Миловановиќ Добривоја Петар, Стајиќ Милоша Александар, Стефановиќ Тихомира Љубиша, Вујасин Милоша Дамјан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Ковачевиќ Властимира Обрад; мајорите: Божовиќ Љубивоје Томислав, Марин Радиќ Милош, Матановац Петра Никола, Месарек Ивана Бранислав, Михајловиќ Милосава Часлав, Милекиќ Раденка Миладин, Митиќ Емила Душан, Педиќ Николе Недељко, Перовиќ Владимира Војислав, Петровиќ Гојка Голуб, Радаковиќ Које Душан, Радоњиќ Милоша Владан, Рамиќ Хајдара Звонимир, Симановиќ Селимира Радомир, Вишекруна Крстана Чедомир, Вукобрат Уроша Душан;

капетаните I класа: Бореновиќ Мила Младен, Петковиќ Симе Никола, Финц Антона Борис, Ивошевиќ Тадије Мирослав, Јолиќ Живка Душан, Љубисављевиќ Живана Зоран, Милетиќ Филипа Миломир, Менџан Бранка Миша, Николиновиќ Петка Драган, Новаковиќ Миливоја Миомир, Радовиќ Милорада Божидар, Веселиновиќ Драгана Милош, Вујковиќ Милана Радомир;

капетанот Ворински Павла Петар; заставниците I класа: Ацковиќ Николе Слободан, Аранџевиќ Ђорђе Велимир, Баљ Видоја Милан, Бастр Рудолфа Душан, Бошњак Стеве Раденко, Ченгиќ Лутвије Хасан, Гочманац Милосава Миливоје, Холод Андрије Илија, Иванковиќ Јеремија Томо, Јаћимовиќ Димитрија Живорад, Кривокапиќ Илије Душан, Кривокапиќ Петра Слободан, Крпиќ Драгића Радослав, Леловиќ Милосава Ђорђе, Машовиќ Ахмета Смајо, Матиќ Жарка Радован, Пинтарец Антона Томо, Рајиќ Стевана Србислав, Савиќ Живадиња Милоје, Стаматов Атанаса Андреја, Удовчиќ Саве Миодраг, Зеќ Миће Рајко;

заставниците: Цвијановиќ Светозара Милован, Крешевљак Мује Рамиз, Лаушевиќ Милосава Савиќ, Марјановиќ Љубомира Љубиша, Опачиќ Пане Душан, Платиша Мане Милан, Поповиќ Гвоздена Живко, Радешиќ Зорка Марчело, Радовановиќ Велимира Радован, Сиќ Иштвана Карољ, Стефановиќ Милана Боривоје, Стевановиќ Милана Саво;

постарите водници I класа: Чанак Ранка Илија, Чоп Ивана Мате, Прижмиќ Петра Винко, Стојановиќ Чедомир Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Чуљковиќ Станише Саво, Хусул Маријана Здравко, Ивановиќ Нике Богдан;

потполковниците: Ачиќ Јанка Крсто, Драмичанин Велимира Драган, Јеличиќ Милоша Слободан, Крстиќ Стојадина Радомир, Лалиќ Макема Мирко, Милошевиќ Драгутина Владимир, Мијановиќ Крсте Слободан, Несторовиќ Миливоја Владимир, Павловиќ Будимира Живорад, Петровиќ Марјана Душан, Примц Славка Лавослав, Урошевиќ Уроша Петар, Влатковиќ Петра Милан;

заставниците I класа: Крећа Симе Милојица, Терзиќ Милоша Драгоје;

воениот службеник IV класа Урошевиќ Јагоша Момчило;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Гогљевиќ Живожина Александар, Сабвљевиќ Панте Илија;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Борциќ Јована Божидар, Хлај Видеа Чртомир, Јовановиќ Владимира Јован, Потезица Љубе Миленко, Секулиќ Симеуна Саво, Шариќ Ибрахиќа Фахро;

мајорите: Бучиќ Борислава Радиша, Буквиќ Милана Чедомир, Хомоља Эрне Эрне, Пргомет Петра Илија; капетаните I класа: Глигориќ Богомира Боривоје, Пантовиќ Добросава Мирослав, Томиќ Стојана Слободан, Вукобрат Јована Мирко;

капетаните: Бркиќ Ивана Жељко, Радиќ Василија Чедомир;

заставниците I класа: Стјепановиќ Реље Јован, Прциќ Јанка Миодраг, Витомир Рајка Миломир;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ајановиќ Мехмеда Седад, Атељевиќ Павла Тихомир, Чабрило Данила Душан, Целетовиќ Симе Петар, Хаџиќ Мустафа Азиз, Јаковљевиќ Борисава Станимир, Јусиќ Ибрахиќа Изет, Кекиќ Стевана Милутин, Крешо Станислава Владимир, Крњевиќ Гојка Милорад, Миловиќ Јове Слободан, Павловиќ Бранка Владо, Петриќ Љубе Неда, Прпиќ Љубљ Анкица, Пилиповиќ Мила Миладин, Влахов Ивана Никола

– за примерни заслуги и умешност во работата за развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Биорац Радосава Зоран, Дебоготиќ Фране Анђелко, Дмитровиќ Јове Милан, Гантар Франца Војко, Главан Ловре Шиме, Глигор Флоре Франџиско, Калезиќ Мирка Завиша, Кнежевиќ Драгутина Момчило, Колониќ Узеира Хајрудин, Кривокапиќ Николе Ранко, Максимовиќ Драгутина Божидар, Мариќ Марка Марко, Мартиќ Жарка Светозар, Матаруга Петра Милорад, Мировиќ Спасоја Мирко, Петје Јанеза Јанез, Прпиќ Луке Крешимир, Стојков Радована Максим, Стошиќ Станоја Миладин, Томиќ Милина Буро, Вратовиќ Грге Маријан, Вујаниќ Стојана Војин;

мајорите: Давидовиќ Видоје Момчило, Ивковиќ Миливоја Драган, Јелен Михаела Марјан, Јовановиќ Благоја Добрица, Кокановиќ Ивана Бартол, Козина Марка Иван, Лазиќ Јакова Светозар, Павковиќ Томе Небојша, Перковиќ Љубомира Велимир, Петковски Теодоса Душко, Румениќ Живана Бранислав, Светина Винка Винко, Штирјан Ивана Владимир, Тасиќ Чедомира Томислав, Веселиновиќ Живана Раденко;

заставниците I класа: Хршум Ђорѓа Бранко, Мишчевиќ Петра Дане, Пантиќ Драгољуба Љубиша, Теофилов Косте Томислав, Тодоровиќ Александра Светислав, Тодоровски Кире Слободан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Ферк Драгутина Рихард, Крстиќ Милана Момчило, Пинтар Ивана Бранко;

капетаните I класа: Атанацковиќ Саве Миодраг, Босилчиќ Слободан Милош, Црњак Рајка Иван, Чврљак Јосе Младен, Димиќ Живка Момчило, Диниќ Радослава Синиша, Ђерфи Балажа Никола, Фехер Иштвана Јожеф, Јоксич Живана Миодраг, Јовиќ Александра Раде, Киш Буле

Бела, Кошанин Славка Добривоје, Кузмановиќ Стјепана Ивица, Лоичариќ Винка Вицко, Мајетиќ Јосипа Иван, Мајсторовиќ Душана Никола, Миниќ Богосава Милан, Њари Јосипа Јосип, Пејчиќ Георгија Јован, Петричковиќ Верољуба Слободан, Пољак Јана Владо, Рихтарец Стјепана Антун, Славулица Момчила Зоран, Стојадиновиќ Љубише Миодраг, Стошиќ Милутина Томислав, Туриќ Мехмеда Един;

капетаните: Чонч Антона Дарко, Јелиќ Божидара Драган, Јокиќ Петра Зоран, Лалиќ Милинка Милорад, Лулеђија Војина Бране, Милетиќ Томислава Топлица, Мујезиновиќ Омера Енвер, Штрбац Јове Ђуро, Турк Јанеза Јанез;

поручникот Ружичка Јосипа Стипан;

заставниците I класа: Ђуровиќ Милике Бошко, Лолиќ Косте Петар, Марковиќ Миће Родољуб, Пековиќ Марка Радован, Угриновиќ Милана Војислав,

заставниците: Алексиќ Цветка Миленко, Борога Стевана Радивоје, Девиќ Радослава Зоран, Ђуровиќ Јордана Павле, Карлиќ Јосипа Јосип, Педисиќ Мила Здравко, Радосављевиќ Радоја Живорад, Рајновиќ Алекса Славко, Шањка Љубомира Слободан, Вукановиќ Душана Милорад;

постарите водници I класа: Барилар Ивана Иван, Драгојевиќ Душана Милан, Филиповиќ Ратка Милан, Хорват Франца Јанез, Маричиќ Илије Јакоб, Матошевиќ Томе Ливио, Миленковиќ Душана Зоран, Николиќ Војислава Миломир, Петковски Александра Владимир, Зонац Јожефа Золтан,

постарите водници: Дуковиќ Душана Милорад, Јанковиќ Милоша Миладин, Лаличиќ Џафера Изет, Марковиќ Милоша Драгиша, Михајловиќ Божина Зоран, Рајковиќ Чедомира Жикица, Рујовиќ Азема Бећко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бобесиќ Јанка Марјан, Бојаниќ Миодрага Даница, Гулиќ Јосипа Јосип, Игњатовиќ Љубомира Гордана, Корда Мила Којо, Ковачевиќ Душана Ратко, Лемеш Мустафе Шефко, Мајсторовиќ Илије Данило, Мартиновиќ Радослава Бранислав, Милиќ Мирка Аранђел, Миљковиќ Милорада Славољуб, Николиќ Давида Ђорђе, Његуш Новака Вуксан, Павичиќ Дана Петар, Рачиќ Мирка Љупко, Саватиќ Тодора Ђуро, Тајиќ Хасиба Хасан, Увалиќ Фрање Желимир, Велетиќ Обрада Маринко, Вјештица Милана Виќа, Владиниќ Ивана Крешимир, Вуковиќ Милуна Вукосав;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

постариот водник Цуљага Јосипа Никола;

водникот I класа Дујаковиќ Обрада Милорад;

граѓански лица на служба во ЈНА: Бошковиќ Илије Душко, Ѓириќ Божидара Витомир, Ђераниќ Микаила Драгомир, Чича Мате Јакослав, Димиќ Јосипа Рајко, Дивчиќ Тодора Блашко, Дедиќ Керима Хусеин, Ѓекиќ Милана Даница, Дујловиќ Војислава Даринка, Гашпариќ Ивана Никола, Ѓеѓеќ Мате Драго, Хашимовиќ Раше Нијаз, Јаковљевиќ Миленка Жељко, Јанковиќ Сретка Стево, Јеричиќ Гојка Мирјана, Кривокапиќ Стојана Марија, Курешиќ Петра Драгутин, Лаушин Јакова Мирослав, Лазовиќ Милинка Раде, Мартиновиќ Милана Душанка, Мачаревиќ Данила Младенко, Мијатовиќ Љубе Момчило, Милениќ Славољуба Наранца, Мурар Бранислава Миролуб, Обилиновиќ Фрање Жељко, Опачиќ Луке Миле, Павиќ Мирка Мирослав, Пестиќ Анте Бисерка, Поповиќ Живојина Гојко, Поповиќ Петка Перо, Пујиќ Фрање Зринко, Рачиќ Раде Коста, Радич Никола Весна, Рупчиќ Марице Божина, Сквача Винка Стјепан, Станишиќ Цвјетка Ранко, Станишиќ Остоје Страхило, Станишиќ Симе Станко, Шуговиќ Симе Гордана, Тепавчевиќ Рајка Славко, Теровиќ Нециба Екрем, Третињаќ Мате Маријана, Вичиќ Антона Мијо, Вишиќ Грујице Миливоје, Здуниќ Стипе Светозра, Зечевиќ Војимира Ратко, Животиќ Драгољуба Миливоје;

- за примерна работа за развивање на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Бориќ Салка Фејсал, Контер Иштвана Антал;

капетаните: Босак Томе Иван, Ѓошиќ Александра Милорад, Елбл Антона Звонко, Гроздановиќ Тихомира Драгојле, Хаднаћ Павла Пал, Јакшиќ Саве Драгољуб, Јордачевиќ Саве Михаило, Јурковиќ Валентина Жељко, Копања Рајка Зоран, Курјачки Миленка Станко, Мариновиќ Ивана Винко, Милошевиќ Дане Миле, Милошевиќ Добривоја Драган, Николиќ Светомира Живорад, Ратиќ Милутина Жељко, Рукавина Фрање Дарко, Селиќ Милана Дарко, Станкиќ Драгана Вјекослав, Шарчевиќ Милана Милован, Шон Флоријана Бојан, Тодоровиќ Марка Ранко, Веровиќ Момчила Небојша, Враниќ Пунише Мирко, Вушко Ивана Жеже, Живиќ Христивоја Мирослав;

поручниците: Бабиќ Стјепана Иван, Бојаниќ Саве Милан, Брачевиќ Јосипа Владимир, Ѓалиќ Ђуре Мирослав, Ѓуповиќ Милоша Горан, Дервишбеговиќ Мехе Недиќ, Холод Илије Желимир, Илиевски Трпка Славе, Ивановиќ Бранислава Небојша, Крсмановиќ Бранислава Драган, Ловриќ Јакова Драго, Мариќ Милорада Јосип, Марковиќ Рада Јовица, Михајловиќ Томислава Милан, Мијатовиќ Владе Илија, Мустафа Јаниза Јахи, Новаковиќ Радована Душан, Новаковиќ Симе Миломир, Пауцановиќ Павла Драган, Павловиќ Божидара Миодраг, Салаи Јановиќ Арпад, Стошиќ Благоја Славољуб, Томасов Мирка Горан, Тониќ Милутина Љубиша, Забунов Стевана Иван, Жагар Мартина Младен;

постарите водници I класа: Алексиќ Миљана Миле, Грабиќ Марка Винко, Шимиќ Маријана Јуре, Жура Шиме Звонко,

постарите водници: Акмаиќ Мила Зоран, Аврамоски Бранка Петре, Јокановиќ Митра Илија, Јуркиќ Мила Марко, Лајб Ивана Бранко, Милиќ Мојсија Миодраг, Михаљевиќ Павле Иван, Милетиќ Драгослава Војислав, Петрекановиќ Ивана Здравко, Продановиќ Рада Божидар, Пурковиќ Милована Милан, Живковиќ Влајка Зоран;

водниците I класа: Акрап Јосипа Зоран, Голијанин Боже Здравко, Ивановиќ Стојше Љубиша, Јагустин Мијата Иван, Нетков Јована Ђорѓи, Павловиќ Драгише Зоран, Рајчиќ Бошка Предраг,

водникот: Манџука Хасана Сабит;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Буха Богдана Милан, Детелиќ Мате Стјепан, Дугалиќ Бошка Миломир, Фасујевиќ Димитрија Драгослав, Гимпел Ѓирила Жељко, Гмаз Мате Винко, Хорват Стјепана Жељко, Илиќ Стојана Драгиша, Максимовиќ Благоја Марија, Матковиќ Ђорѓа Нада, Милинковиќ Душана Драго, Опчиќ Обрада Шииро, Савиќ Љубомира Вељко, Ступар Петра Вера, Вељков Алексе Гојко;

- за особени заслуги во познавањето и вршењето на војничките должности за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник Трифуновиќ Богољуба Радосав;
водникот I класа Жагор Фрање Мирко;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата за развивање свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Јанеш Томислава Антун;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Богдановиќ Милана Илија, Кристиќ Стевана Вукашин, Величковиќ Светозара Живорад;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

полковниците: Нађ Ивана Иван, Радовић Митра Бранислав;

потполковниците: Барбарић Петра Јосип, Бјелица Алексе Душан, Брус Лавослава Јуриј, Борчић Николе Стеван, Бошњаквић Антонија Матија, Јанковић Љубомира Зоран, Матијашевић Тихомира Радиша, Милутиновић Душана Вулета, Радичевић Војина Милош, Савић Милана Петроније, Станимировић Светислава Никола, Стојановић Ђорѓа Милорад, Стојаковић Петра Јаков, Станисављевић Јелисија Војислав, Здравковић Споменка Милутин;

мајорите: Гаговић Славољуба Чедомир, Миладиновић Радована Петар, Спасојевић Борисава Јовиша, Шињеварић Манојла Милан, Зиндовић Јоје Бошко;

граѓанското лице на служба во ЈНА Симић Милутина Војислав;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

полковниците: Јовановић Мирко Велибор, Взчетић Мате Драгољуб;

потполковниците: Бутуровић Ибрахима Халид, Лазаревић Јордана Слободан, Марчец Мије Павао;

воените службеници II класа: Бојат Радана Радомир, Порубовић Миломира Лука;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени заслуги во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

полковниците: Ђусловић Раденка Драгомир, Јашановић Јована Милош, Михелчић Ивана Славко, Мусић Мурата Шахин, Савић Божића Никола, Вељић Милоша Михајло, Живановић Милутина Михаило;

потполковниците: Динић Радана Обрад, Дражић Томе Иван, Гајић Љубисава Милан, Карић Благоја Јован, Петрушић Стевана Драгић, Жигман Велима Јосип;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

потполковниците: Димитријевић Василија Јован, Ђурашиновић Милана Светозар, Херга Ивана Томислав, Николић Драгомира Милорад;

мајорите: Дачовић Радојице Миљко, Лазић Љубише Петар, Весић Милена Милан;

капетаните I класа: Гаћеше Луке Момир, Јевтовић Јефтимија Влајко, Михеџ Здравка Игор;

заставниците I класа: Дамјанић Светозара Остоја, Мандић Јове Божидар, Ромић Мирка Мирко, Стевановић Лазара Томислав, Видовић Иве Здравко,

граѓанските лица на служба во ЈНА: Гавриловић Гравила Бранислав Петрић Радовија Зора;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Гашић Спасоја Стеван, Миљевић Лазара Момчило, Оризовић Данила Павле, Пањак Добре Бранко, Павловић Милутина Радисав, Пинтарић Милутина Радисав, Пинтарић Славка Стјепан, Равнахриб Вилима Борис; Вујић Ђуре Војислав;

потполковниците: Цоковић Миодрага Димитријев, Црвенчанин Андре Јован, Радојчић Радојице Цветин;

мајорот Жарковић Живана Радивоје;

воениот сужбеник I класа Стојановић-Туртић Стојана Вера;

граѓанското лице на служба во ЈНА Мургашки Славко Стеван;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Аџић Саве Радослав, Хумић Бега Мехо, Јањанин Николе Васил, Каљек Јосипа Александар, Ковачевић Драгојла Драган, Негић Петра Радомир, Новковић Данила Тодор, Стипић Милана Илија, Томић Љубише Миодраг, Тодоровић Бошка Миладин, Вукановић Славка Бољољуб;

мајорите: Барбарић Пере Жарко, Бербер Мирка Стеван, Боговић Јанка Владо, Чуровић Саве Јелисав, Фуртула Симеуна Никола, Јанковић Милорада Никола, Калезић Вукашина Миомир, Колега Јерка Миленко, Кољевић Крсте Митар, Симић Веселина Србољуб, Стефановски Божина Стојан, Стаматов Аурела Петар, Шекуларац Војина Радоман, Штрк Томе Тома;

капетаните I класа: Анџић Јове Драшко, Бочваров Круме Никола, Дукић Богдана Милан, Илић Миодрага Радивоје, Илић Момира Радован, Кос Драгоја Слободан, Марјановић Љубомира Властимир, Перишић Мирка Владимир, Стошић Радивоја Драган, Трајковић Милана Никола, Узелац Стевана Јован;

капетанот Ристић Андријане Слободан, Христовски Стевана Методија, Јанџић Петра Александар, Коџић Петра Јован, Марковић Велимира Драгослав, Максимовић Драгомира Борисав, Радовановић Љубивоја Радмило, Шкорјанец Јосипа Милан, Шкрбић Николе Младен, Вујновић Томе Војислав, Вукајловић Саве Ђорђе, Живковић Жика Вељко;

мајорот Максимовић Милорада Миодраг;

граѓански лица на служба во ЈНА: Царичић Вука Ђорђе, Госпић Вуколе Миодраг, Милојковић Ивана Александар, Стошић Живојина Љубомир;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

мајорите: Мујагић Хасана Аљоша, Новчић Трипе Боро, Појатар Остоје Драгојло, Родић Мила Владо, Станојловић Лазара Ратомир;

капетаните I класа: Буинац Стојана Стеван, Ђорђевић Радослава Драгомир, Бокић Славка Тихомир, Игњатовић Здравка Милан, Куљанин Момира Ранко, Марић Илије Никола, Мошић Милана Славољуб, Станислављевић Миливоја Перица, Тирак Мухарема Џевад, Вукашиновић Драге Рајко, Живковић Радослава Петар;

постариот водник I класа Сточић Драгољуба Милош;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бубало Јове Раде, Јовчић Божидара Драган, Несторов Светозара Светозар, Поткоњак Трифуна Павао, Прибић Душана Милан, Сарић Милоша Милорад, Солар Милана Никола, Стојаковић Стева Дмитар, Вујновић Богдана Петар;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

граѓанските лица на служба во ЈНА: Ђигаши Луке Жељко, Грилеџ Рудолфа Крешимир, Катичић Андрије Петер, Лајић Прокка Радмила, Шлибар Антуна Људевит;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетанот Рајачић Момчила Зоран;

заставникот Мирило Петра Слободан

граѓанските лица на служба во ЈНА: Антуновић Ристе Зоран, Азарић Јована Бранислав, Бабић Николе Ленија, Бабић Паје Стоја, Бајрамовић Јануза Џамал, Бјелоуб Михајла Мила, Блажко Павла Гордана, Благојевић Богдана Милорад, Божовић Боже Владимир, Божовић Петра Зоран, Брајић Милована Ристо, Бранковић Милутина Бранислав, Бришки-Гудић Ивана Драгица, Цветичанин Ђуре Мара, Ђорђевић Милорада Соња, Ђурђевић Светислава Борисав, Рудчек Виктор Жељко, Говорушић Данила Александар, Грујић Косте Јулка, Игуман Стеве Жељко, Исаковић Милосава Љубица, Јелић Ђорѓа Ковилка, Каменица Милоја Нада, Касагић Илије Срећко, Ковачевић

Милуна Јордаљн, Матић Шпире Богдан, Малиновски Богдамира Марија, Мишевић Маријана Маријан, Митић Милоша Жарко, Милошевић Добросава Драгиша, Ничић Александар Небојша, Николић Драгомира Бранислав, Оцокољић Михајла Душан, Панић Драгољуба Мирослав, Певац Миленка Мирослав, Петровић Александра Живомир, Радојичић Миодрага Милан, Ружић Саве Живан, Симић Светолика Добринка, Спасић Светомира Зоран, Станковић Миодрага Зоран, Шкаре Дилда Владо, Шимић Томислава Мирослав, Тот Лајоша Лајош, Вукелић Стевана Бранко, Цамић Драгослава Радисав;

- за примерна работа и за развивање на полетот за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на други.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Фотев Георгија Александар, Карановић Стевана Василије, Крижанчић Ивана Славко, Мићуновић Љуба Владимир, Станкић Бранислава Светозар, Шалевски Трајана Димче;

капетаните: Басрак Душана Јован, Ђокић Благоја Жарко, Јовески Стојка Вукашин, Кнежевић Милана Ђуђа, Косановић Стојана Бранко, Корић Бесима Златан, Луковић Тодосија Зоран, Мајкић Грује Драгиша, Михелић Ивана Блаж, Милосављевић Живојина Слободан, Негоицић Бранислава Драгослав, Суботић Милоша Вељко, Тасевски Ратка Коле, Тривић Душана Никола;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Савичић Миленка Јерина, Самарџић Николе Михајло, Манојловић Мила Раде, Матић Добривоја Зоран, Игуман Стева Душан, Груба Милана Горан, Галик Милана Љљана, Ђорђевић Жарка Милан, Алексић Васе Драгослав.

Бр. 127
22 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
767. Одлука за поблиските елементи што треба да ги содржат заедничките програми за развој на производството и извозот	1385
768. Правилник за метролошките услови за декади на отпорноста	1386
769. Правилник за начинот на употреба и класификација на еталони на единица активност на радиоактивни извори - бета емитери	1387
770. Правилник за метролошките услови за работни еталони - контролни мерни линијари	1388
771. Правилник за југословенскиот стандард за арматури за вода за пиење	1390

	Страна
772. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	1390
773. Правилник за југословенските стандарди за пестициди	1391
774. Правилник за југословенскиот стандард за означување со броеви	1391
775. Правилник за југословенскиот стандард за азбестно-цементни цевоводи	1391
776. Правилник за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло	1392
777. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал	1392
778. Правилник за југословенскиот стандард за варовник за употреба во индустријага на шеќер	1392
779. Правилник за југословенскиот стандард за акумулатори	1393
780. Правилник за југословенските стандарди за хидраулика и пневматика	1393
781. Правилник за југословенските стандарди за обоени метали	1393
782. Правилник за југословенскиот стандард за геомеханика	1394
783. Правилник за југословенските стандарди за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи	1394
784. Правилник за југословенските стандарди за хартија, картон и целулоза	1395
795. Правилник за југословенските стандарди за пекарски квасец	1395
786. Правилник за југословенските стандарди за електрични инсталации со низок напон	1395
787. Правилник за југословенскиот стандард за чисти хемикалии	1396
788. Правилник за југословенскиот стандард за микропроцесори	1396
789. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	1397
790. Правилник за југословенските стандарди за бутан-1-01	1397
791. Правилник за југословенскиот стандард за термоенергетски уреди и садови под притисок	1398
792. Правилник за југословенскиот стандард за проверување на механичката отпорност спрема ударци	1398
793. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	1398
794. Правилник за југословенските стандарди за пропан-2-01, технички	1399
795. Правилник за југословенскиот стандард за алкохоли, технички	1399
796. Правилник за југословенските стандарди за топлотна техника во градежништвото	1399
797. Општествен договор за измени и дополненија на Општествениот договор на заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации	1400
Назначувања и разрешувања	1404
Одликувања	1404